



ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

УЛ. „ ОРЦЕ НИКОЛОВ ” БР. 54, 1000 СКОПЈЕ

Врз основа на Решение од Комисијата за хартии од вредност УП1 10-146 од 07.06.2022 година и Одлуката бр. 43652/1-12 од 25.05.2022 на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје за продажба/оттуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда се објавува:

ПРОСПЕКТ

За продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда

Скопје, 2022 година



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "FY".

Содржина на проспекто на банка или штедилница што издава хартии од вредност / Përmbajtja e prospektit të një banke ose shtëpie kursimi që emeton letra me vlerë

ПРОСПЕКТ / PROSPEKTI

1. ОДГОВОРНИ ЛИЦА/ PERSONA PËRGJEGJËS
2. ПОДАТОЦИ ЗА ОБЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ ГО ИЗГОТВИЛ ПРОСПЕКТОТ/ ТË DHËNA PËR PJESËMARRËSIN E AUTORIZUAR NË TREGUN E LETRAVE ME VLERË I CILI E KA PËRPILUAR PROSPEKTIN
3. ПОДАТОЦИ ЗА РЕВИЗОРИТЕ / ТË DHËNA PËR REVIZORËT
4. ФАКТОРИ НА РИЗИК/ ФАКТОРË ТË REZIKUT
5. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ/ ТË DHËNA PËR EMETUESIN
- 5.1. ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОРИЈАТА И РАЗВОЈОТ НА ИЗДАВАЧОТ;/ ТË DHËNA PËR HISTORIKUN DHE ZHVILLIMIN E EMETUESIT;
6. ДЕЛОВЕН ПРЕГЛЕД / PASQYRA AFARISTE
- 6.1. ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ/ VEPRIMTARITË BAZË
- 6.2. ПАЗАРИ НА КОИ ИЗДАВАЧОТ РАБОТИ/ TREGJE NË ТË CILAT EMETUESI PUNON
7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА/ STRUKTURA ORGANIZATIVE
8. ТРЕНДОВИ/ TENDENCA
9. ПРОГНОЗИРАЊЕ НА ПРОФИТОТ / PARASHIKIMI I FITIMIT
10. ОРГАНИ НА ИЗДАВАЧОТ/ ORGANET E EMETUESIT
- 10.1. СУДИР НА ИНТЕРЕСИ ПОМЕГУ ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗДАВАЧОТ / KONFLIKTI I INTERESAVE MIDIS ANËTARËVE TË ORGANEVE TË EMETUESIT
11. ВРАБОТЕНИ/ PUNONJËS
12. ГОЛЕМИ АКЦИОНЕРИ/ AKSIONARË TË MËDHENJ
13. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ/ ТË DHËNA FINANCIARE
- 13.1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ / RAPORTE FINANCIARE
- 13.2. РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ/ REVIZION I RAPORTEVE VJETORE FINANCIARE
- 13.3. ПЕРИОДИЧНИ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНФОРМАЦИИ/ INFORMATA PERIODIKE DHE TË TJERA FINANCIARE
- 13.4. ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА/ POLITIKA E DIVIDENTËS
- 13.5. ПРАВНИ ПОСТАПКИ/ PROCEDURAT JURIDIKE
- 13.6. ЗНАЧАЈНИ ПРОМЕНИ ВО ФИНАНСИСКАТА ИЛИ ТРГОВСКАТА ПОЛОЖБА НА ИЗДАВАЧОТ/ NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË GJENDJEN FINANCIARE OSE TREGTARE TË EMETUESIT
14. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ / INFORMATA SHITESË
- 14.1. ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ;/ ТË DHËNA PËR KAPITALIN E EMETUESIT
- 14.2. РЕПАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИЗДАВАЧОТ НА ДЕНОТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО ПРОСПЕКТОТ И ПОСЛЕДНИОТ КВАРТАЛ ДО ДЕНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ/ INDIKATORË RELATIV PËR PUNËN E EMETUESIT NË DITËN E RAPORTEVE TË FUNDIT FINANCIARE TË PREZANTUARA NË PROSPEKTIN DHE TREMUJORIN E FUNDIT DERI NË DITËN E PËRPILIMIT TË PROSPEKTIT
- 14.3. СТАТУТ НА ИЗДАВАЧОТ И ОСНОВАЧКИ АКТИ/ STATUTI I EMETUESIT DHE AKTET THEMELUESE



15. ДОГОВОРИ ОД СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИЗДАВАЧОТ/ MARRËVESHJE ME RËNDËSI JETIKE PËR PUNËN E EMETUESIT
16. ИНФОРМАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗВЕШТАИ ОД ЕКСПЕРТИ И ИЗЈАВА ЗА БИЛО КАКОВ ИНТЕРЕС/ INFORMATA TË FITUARA NGA PALË TË TRETA DHE RAPORTE NGA EKSPERTË DHE DEKLARATË PËR ÇFARËDO INTERESI
17. ПОДАТОЦИ ЗА ПОНУДАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ/ TË DHËNA PËR OFERTËN E LETRAVE ME VLERË
 - 17.1. ПРИЧИНИ ЗА ПОНДАТА И НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ ПРИБЕРАТ СО ПОНУДАТА/ ARSYE PËR OFERTËN DHE QËLLIMI I ASETEVE QË DO GRUMBULLONEN ME OFERTËN
 - 17.2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ/ DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR LETRAT ME VLERË
 - 17.3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИЧКИТЕ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ/ TË DHËNA PËR LETRAT ME VLERË PRONËSORE
 - 17.4. ПОДАТОЦИ ЗА ДОЛЖНИЧКИТЕ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ/ TË DHËNA PËR LETRAT ME VLERË TË BORXHIТ
18. РОКОВИ И УСЛОВИ НА ПОНУДАТА/AFATET DHE KUSHTET E OFERTËS
 - 18.1. ПЛАСМАН НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ/ PLASIMI I LETRAVE ME VLERË
19. ПРИЕМ НА КОТАЦИЈА/ PRANIMI NË LISTIM
20. ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНТОТ/ TË DHËNA PËR GARANTUESIN
21. ДОКУМЕНТИ НА РАСПОЛАГАЊЕ/ DOKUMENTE NË DISPOZICION



14

ПРОСПЕКТ / PROSPEKTI

1. ОДГОВОРНИ ЛИЦА/ PERSONA PËRGJEGJËS

- 1.1. Податоци за лицата кои се одговорни за информациите содржани во Проспектот, вклучувајќи ги и лицата одговорни за изготвување на одредени делови од проспектот со назначување на делот за кој се одговорни. Во случај на физички лица, вклучувајќи ги и лицата кои се членови на управниот и надзорниот одбор, потребно е да се наведе името и презимето и функцијата која ја вршат. Во случај на правни лица, потребно е да се наведе називот и седиштетото на правното лице. / Të dhëna për personat të cilët janë përgjegjës për informatat e përmbajtura në Prospektin, përfshirë edhe personat përgjegjës për përpilimin e pjesëve të caktuara nga prospekti duke përcaktuar pjesën për të cilën janë përgjegjës. Në rast të personave fizik, përfshirë edhe personat të cilët janë anëtarë të bordit drejtues dhe mbikëqytës të shoqërisë, duhet të ceket emri dhe mbiemri dhe funksioni të cilin e ushtrojnë. Në rast të personave juridik duhet të ceket edhe emërtimi dhe selia e personit juridik.

Георг Бухер	Претседател на Надзорен Одбор
Валбурга Зајдл	Заменик Претседател на Надзорен Одбор
Ханс Лудвиг Диксер	Член на Надзорен Одбор
Славиша Којиќ	Член на Надзорен Одбор
Кристијан Поленак	Независен член на Надзорен Одбор
Горан Петревски	Независен член на Надзорен Одбор
Санел Кустурица	Претседател на Управен Одбор
Нина Неданоска	Заменик Претседател на Управен Одбор
Алвин Аличевиќ	Член на Управен Одбор

Одговорно лице за содржината и потпишување на Проспектот е Санел Кустурица, Претседател на Управен Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје



24

1.2 Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот (од членовите на управниот и надзорниот одбор, како и од лицата кои изготвиле одредени делови на проспектот - соодветно на делот кој го изготвиле) со следната содржина:

"Според нашите уверувања и сознанија и согласно со податоците со кои располагаме, под морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека во Проспектот се содржани сите податоци кои му се потребни на инвеститорот да донесе правилна одлука за инвестирање во хартиите од вредност кои се предмет на оваа понуда, дека објавените податоци се вистинити и се во согласност со фактичката состојба на друштвото и дека не се испуштени било какви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлуката за инвестирање или неинвестирање во хартиите од вредност кои се предмет на понудата."

Декларатë nga personat përgjegjës për përpilimin e Prospektit (nga anëtarët e bordit drejtues dhe mbikëqyrës, si dhe nga personat të cilët kanë përpiluar pjesë të caktuara të prospektit – në mënyrë përkatëse me pjesën të cilën e kanë përpiluar) me përmbajtjen në vijim:

"Sipas bindjeve dhe njohurive tona dhe në përputhje me të dhënat me të cilat disponojmë, nën përgjegjësi morale, materiale dhe penale deklarojmë se në Prospektin janë të përmbajtura të gjitha të dhënat të cilat i nevojiten investitorit për të sjellur vendim të drejtë për investim në letrat me vlerë të cilat janë lëndë e kësaj oferte, se të dhënat e publikuara janë të vërteta dhe janë në përputhje me gjendjen faktike të shoqërisë dhe se nuk është bërë lëshim i çfarëdo të dhënave që mund të ndikojnë në vendimin për investim ose mosinvestim në letrat me vlerë të cilat janë lëndë e ofertës."

Георг Бухер	Претседател на Надзорен Одбор
Валбурга Зајдл	Заменик Претседател на Надзорен Одбор
Ханс Лудвиг Диксер	Член на Надзорен Одбор
Славиша Којиќ	Член на Надзорен Одбор
Кристијан Поленак	Независен член на Надзорен Одбор
Горан Петревски	Независен член на Надзорен Одбор
Санел Кустурица	Претседател на Управен Одбор
Нина Неданоска	Заменик Претседател на Управен Одбор
Алвин Аличевиќ	Член на Управен Одбор



2. ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ ГО ИЗГОТВИЛ ПРОСПЕКТОТ/ ТË ДНËНА ПËР ПЈЕСËМАРРËСИН Е АУТОРИЗУАР НË ТРЕГУН Е ЛЕТРАВЕ МЕ ВЛЕРË I СИЛИ Е КА ПËРПИЛУАР ПРОСПЕКТИН

- 2.1. Називот и седиштетото на брокерската куќа, овластената банка или подружницата на странска брокерска куќа, која го изготвила просpektот во име и за сметка на издавачот./_Emërtimi dhe selia e shtëpisë së brokerimit, bankës së autorizuar ose filialës së shtëpisë së huaj të brokerimit, e cila e ka përpiluar prospektin në emër dhe për llogari të emetuesit.

Шпаркасе Банка АД Скопје, Служба за работи со хартии од вредност

Седиште на Банката: Ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје
Службата се наоѓа на адреса: Ул. Македонија бр. 34, 1000 Скопје

3. ПОДАТОЦИ ЗА РЕВИЗОРИТЕ / ТË ДНËНА ПËР РЕВИЗОРËТ

- 3.1. Називот и седиштетото на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија на финансиските извештаи на друштвото во последните три години./Emërtimi dhe selia e shoqërive për revizion të cilët kanë kryer revizion të raporteve financiare të shoqërisë në tre vitet e fundit;

Финансиските извештаи во последните три години се ревидирани од страна на
Прајсвотерхаус Кулерс Ревизија ДОО Скопје.
Бул. 8 Септември 16
Хипериум бизнис центар, 2 кат
1000 Скопје

- 3.2. Податоци за причините поради кои дошло до промена на друштвото за ревизија во текот на последните три години (друштвото не е повторно избрано, се откажало или е отповикано од страна на друштвото односно дошло до раскинување на договорот за вршење на ревизија било од едната или од другата страна) доколку тие причини би можеле да имаат материјално значење. / Тë dhëna për arsyet për shkak të së cilave ka ardhur deri te ndryshimi i shoqërisë për revizion gjatë tre viteve të fundit (shoqëria nuk është rizgjedhur, ka hequr dorë ose është revokuar nga ana e shoqërisë, ose ka ardhur deri te shkëputja e marrëveshjes për kryerje të revizionit, qoftë nga njëra anë ose tjetra), përderisa ato arsye mund të kenë rëndësi materiale.

Во последните 3 години не е променето Друштвото за ревизија.

4. ФАКТОРИ НА РИЗИК/ ФАКТОРË ТË РЕЗИКУТ

Во овој дел се обелоденуваат факторите на ризик од вложувањето кои се прикажуваат во одделни точки групирани во две групи (1) фактори на ризик поврзани со издавачот и индустриската гранка на која и припаѓа и (2) фактори на ризик поврзани со хартиите од вредност. Наведените фактори на ризик од вложувањето мораат да бидат упадливи, концизни и логично организирани. Секој фактор на ризик треба да има посебен наслов и соодветно објаснување. Ризикот мора да е наведен во насловот на одделниот ризик. Секој фактор на ризик опфаќа само еден ризик. / Në këtë pjesë shpalosen faktorët e rrezikut nga investimi të cilët paraqiten në pika të caktuara të grupuara në dy grupe (1) të faktorëve të rrezikut të lidhura ne emetuesin dhe degën industriale të cilës i takojnë dhe (2) faktorë të rrezikut të lidhur me letrat me vlerë. Faktorët e cekur të rrezikut nga investimi duhet të jenë të dukshëm, konciz dhe të organizuar logjikisht. Çdo faktor i rrezikut duhet të ketë titull të veçantë dhe sqarim përkatës. Rreziku duhet të jetë i cekur në titullin e rrezikut të veçuar. Çdo faktor rreziku përfshin vetëm një rrezik.



LM

- 4.1. Податоци за факторите на ризик специфични за издавачот и за индустриската гранка на која и припаѓа / Të dhëna për faktorët e rrezikut që janë specifik për emetuesin dhe për degën industriale të cilës i takon.

Клучни ризици (ризик фактори)

Клучните ризици (фактори на ризик на кои што е изложена Банката произлегуваат како резултат на активностите на банката, пазарното опкружување, макроекономските услови, групацијата на која и припаѓа итн.

Банката во рамките на своето работење е изложена на :

- Ликвидносен ризик
- Каматен ризик
- Валутен ризик
- Оперативен ризик
- Правен ризик и Судски спорови против Банката
- Ризик од перење пари и финансирање на тероризмот
- Ризик од несоодветност на информативните системи

Банката применува прудентна политика на управување со ризиците со цел одржување на нивото на нефункционални кредити на што е можно пониско ниво. Исто така, овој начин на упавување со ризиците е да се обезбеди што поголема наплатливост на пласманите, одржување на адекватно ниво на капитална адекватност, управување со останатите ризици во работењето и заштита од непредвидени случувања и евентуални закани од неостварување на планираната политика.

- 4.2. Податоци за фактори на ризик кои се од материјално значење за хартиите од вредност кои се предмет на понудата со цел да се процени пазарниот ризик поврзан со тие хартии од вредност. /Të dhëna për faktorët të rrezikut të cilët janë me rëndësi materiale për letrat me vlerë që janë lëndë e ofertës me qëllim që të vlerësohet rreziku i tregut lidhur me ato letra me vlerë.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик ја претставува потенцијалната загуба што ќе ја претрпи банката во случај нејзиниот должник да не ги исполни своите договорни обврски, т.е. да не ги врати позајмениот износ и каматата во договорениот износ и во договорениот рок. НБРСМ го дефинира ризикот како ризик од загуба за банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги намира своите обврски кон неа, во договорениот износ и/или договорените рокови. Притоа, на овој ризик не се изложени само кредитите кои ги одобрува банката, тој и голем број други активности, вклучувајќи ги и вонбилансните позиции.

Шпаркасе Банка управува со кредитниот ризик во услови на стабилен раст на портфолиото, со одржување на ниско ниво на прилив на нефункционални пласмани, преку реализација и засилена функција на раната наплата, така и преку реализирањето на наплататата на нефункционалните пласмани Во 2021 целосно се остварија очекуваните резултати што исто така влијаеше позитивно на стапката на нефункционални пласмани која изнесува 3.95% од портфолиото на кредити.


Банката активно управува со политиката на резервирање за кредитен ризик. Во 2021 Банката споредено со буџетираниот износ не го оствари во целот планираниот трошок за исправка на вредност и посебна резерва односно остварувањето е на ниво од само 75%. Овој позитивен тренд е резултат на остварување на пониско ниво на очекуван прилив на нефункционални пласмани во услови на целосно реализирање на очекуваната наплата.

Управувањето со кредитниот ризик вклучува постојана анализа на кредитното портфолио на Банката, во поглед на учеството на нефункционалните пласмани, покриеноста на портфолиото со соодветно ниво на резервации, концентрацијата на најголемите пласмани, секторската диверзификација, анализа и оценка на финансиските перформанси на клиентите, следење на редовноста во исполнувањето на обврските од клиентите.

Исто така Банката успеа да постигне значајно повисоко ниво на покриеност на нефункционалните кредити со резервации од 151,32% што е на нивото од крајот на 2020 година.



Графикон Вкупната изложеност на кредитен ризик според ризична категорија



Подетални информации за кредитниот ризик се достапни во 2.1 од Ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2021 година

Ликвидносен ризик

Под „ликвидносен ризик“ се подразбира ризик од загуба што се јавува кога банката не може да обезбеди доволно парични средства за намирување на своите обврски во рокот на нивното достасување, или може да ги обезбеди потребните средства со многу повисоки трошоци.

Во текот на 2021 година Банката активно ја следеше, управуваше и контролираше изложеноста на ликвидносен ризик што опфаќаше управување со средствата во активата и изворите на средства во пасивата согласно финансиските и готовински текови како и нивната концентрација. Изложеноста на ликвидносен ризик се мереше преку екстерно и интерно утврдените лимити, односно усогласеноста на Банката со истите.

Во 2021 до периодот пред интеграцијата Банката во целот ги исполнуваше сите групациски ликвидносни индикатори кои се во согласност со BASEL III методологијата и показателите беа константно во рамки на утврдениот вкупен лимит.

Подетално за ликвидносниот ризик е достапно во точка 2.2 од финансиските извештаи за 2021 година.

Каматен ризик

Под „пазарен ризик“ се подразбира ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти и стоките наменети за тргување. Под „ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности“ се подразбира ризик од загуба којшто произлегува од неповолните промени на каматните стапки коишто влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на банката. Каматниот ризик, како дел од пазарниот ризик, во текот на 2021 година беше под постојан мониторинг и контрола се со цел да се овозможи ефикасно управување со истиот и да се постигнат планираните финансиски резултати, како и да се зголеми економската и пазарната вредност на средствата и капиталот на Банката. Во текот на 2021 година се водеше активна политика на каматни стапки, која се темелеше на стратешкиот план на Банката, како и на конкурентската позиција во однос на другите банки на пазарот.



EM

Валутен ризик

Под „валутен ризик“ се подразбира ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути. Управувањето со валутниот ризик во текот на 2021 година се остваруваше во услови на стабилен курс на денарот. Банката активно преземаше активности за адекватна идентификација, мерење, следење и контрола на изложеноста на валутен ризик кои опфаќаа утврдување на изворите на валутен ризик, методи на мерење на истиот, воспоставување на лимити и други контролни механизми.

Подетално за пазарните ризици (валутен и каматен) е достапно во точка 2.3 од финансиските извештаи за 2021 година.

Оперативен ризик

Под „оперативен ризик“ се подразбира ризик од загуба, поради: - несоодветни или слаби внатрешни процеси; - несоодветни лица и несоодветни или слаби системи во банката; - надворешни настани.

Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи и други оперативни ризици.

Со цел сведување и одржување на оперативниот ризик на прифатливо ниво, во текот на 2021 година Банката управуваше со истиот преку идентификација, процена, мерење, амортизирање, следење и контрола на изложеноста на овој ризик. Идентификацијата на оперативниот ризик Банката го вршеше преку следење на ризичните настани, имплементиран систем на интерни контроли, систем на следење на клучните индикатори на ризикот, оценка на клучните ризици преку RCSA методата, додека мерењето на овој ризик се вршеше со примена на пристап на базичен индикатор.

Подетално за оперативен ризик во 2.4 од финансиските извештаи за 2021 година.

Правен ризик и Судски спорови против Банката

Под „правен ризик“ се подразбира ризик од загуба којшто произлегува од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, пропишани практики, етички стандарди, или како последица на погрешно толкување на прописите, правилата, договорите и други правни документи. Заклучно со 31.12.2021 година против Банката се водат вкупно 22 активни постапки со вкупна вредност од 74.3 милиони денари.

Процес на интерна оценка на адекватноста на капиталот (ICAAP)

Согласно важечката регулатива која наложува воспоставување на интерна адекватност на капиталот, Банката во текот на 2021 година ја следеше и интерната адекватност на капиталот која е базирана на групациските стандарди. Интерната адекватност на капиталот и овозможува на Банката поддршка во процесот на управување со ризиците како и одржување на потенцијал на покриеност кој е во согласност со профилот на ризичност, големината и сложеноста на финансиските активности на истата.

Подетално за адекватност на капиталот во точка 3 од финансискиот извештај за 2021 година.

Ризик од перење пари и финансирање на тероризмот

Под „ризик од перење пари и финансирање на тероризмот“ се подразбира опасноста банката да биде злоупотребена за перење пари и финансирање на тероризам или дека одреден деловен однос, трансакција или производ ќе биде непосредно или посредно искористен за перење пари и финансирање тероризам.

Во текот на 2021 година, Службата Контрола на усогласеност со прописи, а со интеграцијата со Охридска Банка и согласно невата организациона структура – Оддел за спречување перење пари и ФТ и усогласеност со прописи работеше на следното:

- Подготвителни активности по претходно утврден план за успешна интеграција на процесите, особено на новите софтверски решенија кои се користат од страна на интегрираната Банка; Шпаркасе Банка АД Скопје
- Клучните вработени за проектот интензивно ги тестираа новите модули, како и регулаторните извештаи;



- По воспоставување на регистарот за вистински сопственици, беа преземени сите потребни активности за навремено информирање и координирање на сите релевантни организациони единици. Воедно, Банката зема учество во работните состаноци на ниво на Македонска Банкарска Асоцијација со релевантни институции со цел операционализација на решението и навремено исполнување на законските обврски;
- Активности за примена на мерките согласно Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, како и за подобрување на процесите во рамки на Одделот;
- Известување за сите релевантни законски и подзаконски измени кои имаат влијание во работењето на Банката (законски и подзаконски акти, правилници и стандарди);
- Подготвување мислење за договори со надворешни лица;
- Контрола на изготвувањето на интерни акти на Банката, процедури и правила за работа; Координирање на обврски за време на надворешни контроли, како и на постапувањето по акциски планови;
- Контрола на процесот на управување со судир на интереси;
- Редовно доставување извештаи до органите на управување на Банката;
- Редовно поднесување извештаи до даночните органи на САД, во согласност со FATCA даночниот АКТ. Одделот ги извршуваше своите обврски навремено, ажурно и одговорно во насока Банката да се адаптира на промените применувајќи ги прописите во услови на тешко и предизвикувачко време на пандемија, но и процес на интеграција. Како и до сега, така и во текот на наредниот период, приоритетите на Одделот ќе бидат потенцирање на важноста на усогласено работење, преку постојани контроли, консултации и обуки.

Ризик од несоодветност на информативните системи

Под „ризик од несоодветност на информативните системи“ се подразбира ризикот од загуба за банката поради губење, неовластено користење или нерасположливост на информациите, информативните средства и/или услугите што ги нуди банката.

Во фокусот на работењето во 2021, покрај редовното одржување на стабилен и сигурен информативен систем, согласно позитивните законски одредби (Одлука за сигурност на информативниот систем, Народна Банка) и интерната регулатива, беа активностите поврзани со проектот за интеграција на двете Банки. Исто така работењето во 2021 во Банката, и во една поширока смисла општеството и економските субјекти во целина, помина во знакот на пандемијата предизвикана од Корона вирусот. Во такви услови Банката, успешно го прилагоди своето работење Шпаркасе Банка АД Скопје согласно новонастанатата реалност зачувувајќи ја својата оперативност и функционалност со висок степен на почитување на сите мерки за заштита. При тоа посебен акцент беше ставено на постојаното и редовно информирање на вработените за сите ризици поврзани со далечинското работење и воопшто на новите дигитални "сајбер" закани. Банката останува на својата стратешка цел и определба за постојано подобрување на системот на интерни контроли и нивно усогласување со Групациските стандарди и политики. Во 2021 Банката успешно изврши тестирање на Планот за континуитет и обнова на ИТ системите, со што потврди дека поседува адекватни механизми за обезбедување на непрекинато на работните процеси поврзани со главните банкарски операции

Податоци за фактори на ризик кои се од материјално значење за акциите кои се предмет на понудата со цел да се процени пазарниот ризик поврзан со тие акции.

Цената на хартиите од вредност зависи од движењата на пазарите на капитал кои се надвор од сечија контрола. При тоа минатото не е индикатор за идните движења.

Првиот- Несистематски ризик, може да се намали или избегне со диверзификација, поврзан е со спецификите на секоја хартија од вредност, нема влијание на целокупниот пазар на капитал и е независен од движењата на пазарот на капитал.

Вториот- Систематски ризик не може да се избегне и се однесува на појави и процеси кои влијаат на целокупниот пазар на капитал и кои следствено влијаат на вредноста на портфолиото. Ниту



84

диверзифицираните портфолија на хартии од вредност не можат да го избегнат систематскиот ризик. Тука спаѓаат политички фактори, економски кризи, природни непогоди, војни и сл.

Вредноста на акциите на Шпаркасе банка АД може да биде променета или може да се намали без разлика на деловните остварувања, со што може да се намали можноста за продавање на акциите по иста или повисока цената од оваа јавна понуда.

Ликвидносен ризик

Ликвидноста на хартиите од вредност е под директно влијание на понудата и побарувачката за таа хартија од вредност, а индиректно и под влијание на други фактори како на пример нарушувања на пазарот, инфраструктурни причини, нарушувања на процесот на порамнување.

Во одредени услови на тргување може да биде невозможно да се продадат или да се стекнат хартиите на вредност, кога на пример, во услови на висока волатилност согласно правилата на овластена берза, биде суспендирано или ограничено.

Во услови на намалена ликвидност, продавањето на хартии од вредност може да се случува по многу пониски цени од цената на иницијалната инвестиција.

Ликвидносниот ризик генерално е помал кога разликата помеѓу куповната и продажната цена е помал.

Пазарен Ризик

Цената на хартиите од вредност варира зависно од понудата и побарувачката, перцепцијата на инвеститорите, случувањата во секторот, како и разни политички или економски фактори кои можат да бидат многу непредвидливи.

Валутен ризик

Валутен ризик е ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Ризик на каматни стапки

Ризикот на каматни стапки произлегува од ризикот вредноста на хартиите од вредност да се промени со промена на каматните стапки. Овој ризик е покарактеристичен за должничките хартии од вредност, иако индиректно намалувањето односно зголемувањето на каматните стапки преставува мотив за трансфер на инвеститорите од еден во друг на инвестиција.

Регулаторен ризик

Профитниот потенцијал на инвестицијата може да се промени како резултат, на одредени регулаторни промени и ограничувања во регулативата.

Репутациски ризик

Репутациски ризик е дефиниран како ризик врз добивката или сопствените средства на Банката, кој произлегува од неповолните согледувања на клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите и регулаторите за работењето на Банката и индиректно на вредноста на акциите на Шпаркасе банка АД Скопје.

5. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ/ TË DHËNA PËR EMETUESIN

5.1. Податоци за историјата и развојот на издавачот;/ Të dhëna për historikun dhe zhvillimin e emetuesit;

5.1.1. полн назив, фирма и седиште на издавачот (адреса и телефонски број);/ emërtimi i plotë, firma dhe selia e emetuesit (adresa dhe numri i telefonit);

Шпаркасе Банка АД Скопје

Ул. Орце Николов бр. 54

Телефон: 3200 500

5.1.2. датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото;/ data e regjistrimit në regjistrin tregtar dhe numri amë i shoqërisë;

Датум на регистрација: 09.02.1993 година

ЕМБС 4558669



84

- 5.1.3. датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано за неопределено време;/ data e themelimit të shoqërisë dhe koha për të cilën është themeluar shoqëria, përveç kur është themeluar për kohë të pacaktuar;

09.02.1993 година

- 5.1.4. правна форма на друштвото и законите врз основа на кои работи;/ forma juridike e shoqërisë dhe ligjet në bazë të së cilave punon;

Шпаркасе Банка АД Скопје е акционерско друштво кое работи врз основа на Закон за банките, Закон за хартии од вредност, Закон за трговските друштва, Закон за платниот промет, Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам, Закон за заштита на личните податоци, Закон за девизно работење, Закон за облигационите односи, како и сите останати законски и подзаконски акти кои се релевантни за работењето на Банката.

6. ДЕЛОВЕН ПРЕГЛЕД / PASQYRA AFARISTE

6.1. Основни дејности/ Veprimtaritë bazë

- 6.1.1. Опис на активностите кои ги врши издавачот во согласност со закон, како и податоци за основните категории на производи и услуги кои се продадени за последните три финансиски години;/Përshkrim i aktiviteteve që i kryen emetuesi në përputhje me ligj, si dhe të dhëna për kategoritë bazë të produkteve dhe shërbimeve që janë shitur për tre vitet e fundit financiare;

Банката може да ги врши следните активности:

1. прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
2. кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
3. кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
4. издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
5. издавање на електронски пари, доколку е уредено со посебен закон;
6. финансиски лизинг;
7. менувачки работи;
8. платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
9. брз трансфер на пари;
10. издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
11. изнајмување сефови, остава и депо;
12. тргување со инструменти на пазарот на пари;
13. тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;
14. тргување со хартии од вредност;
15. тргување со финансиски деривати;
16. управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;
17. давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;
18. купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
19. чување на хартии од вредност за клиенти;
20. советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
21. продажба на полиси за осигурување;
22. посредување во склучување договори за кредити и заеми;
23. обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;
24. економско-финансиски консалтинг;
25. други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка;
26. застапување во осигурување;
27. маркетинг и продажба на капитално финансирано пензиско осигурување.



Финансиските активности кои ги врши Банката во Националната класификација на дејности се означени под шифра "Друго монетарно посредување – 64.19".

За извршување на активностите од став 1 точки 3,13,14,15,16,17,18 освен за тргување со хартии од вредност во земјата, потребен е износ на сопствени средства од најмалку 560.000.000,00 денари.

EM

За извршување на активностите од став 1 точки 5,8,9,13,14,15,16,17,18,25 и 26 потребна е претходна согласност од Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: НБРСМ).

- 6.1.2. Податоци за воведувањето на некој нов значаен производ или услуга односно за отпочнување со нова активност;/ Тè dhëna për inkuadrimin e ndonjë produkti ose shërbimi të ri të rëndësishëm, respektivisht për fillim të një aktiviteti të ri;

Пакети за физички лица

Пакетите за физички лица беа модифицирани и збогатени со нови поволности согласно финансиските потреби на клиентите.

Нов модел на експозитура

Следејќи ги современите трендови на банкарскиот модел на работење во Ерсте Групацијата и Шпаркасе, Шпаркасе Банка веќе од почетокот на годината го вовеле новиот модел на експозитура, кој е направен според највисоките стандарди за безбедност и заштита при работа, со висококвалитетни материјали, кои освен со својот модерен дизајн, овозможуваат и заштеда на топлинска и на електрична енергија.

Програма "Чекор по чекор"

Со цел стимулација и поддршка на младите кон развој на претприемачките способности и основање на стартап компании, во рамките на „Чекор по чекор“ програмата во изминатата година беа објавени два нови циклуса. Во соработка со партнерите „Business Impact Lab“ и „Startup Academy“ во рамките на оваа програма преку спроведени 8 различни образовни модули, преку кои стартап бизнисите ги разработија своите бизнис-планови и по позитивна евалуација станаа корисници на банкарски кредит, со кој ќе продолжат да ја развиваат и унапредуваат инвестициската активност.

„Депозит прогрес“

По повод месецот на штедење (октомври), Шпаркасе Банка го промовираше „Депозит прогрес“, со одлични поволни услови за штедење во евра со растечки каматни стапки и можност за дополнителни вложувања. Промотивниот производ кој им се понуди на клиентите вклучуваше фиксни каматни стапки, кои прогресивно растат се до последниот период од орочувањето.

Нова кампања со Mastercard

На самиот крај на 2021 година беше започната нова кампања „Илјада причина за среќа“ во соработка со Mastercard, која им овозможи на првите 1.000 корисници на платежни картички од овој бренд да добијат поврат на средства во износ од 1.000 денари. Во кампањата право за учество имаа сите корисници (физички лица) на Mastercard Debit Standard и Mastercard Gold Debit дебитните картички, како и корисниците на кредитните картички: Mastercard Standard, Mastercard Gold и Mastercard Platinum.

6.2. Пазари на кои издавачот работи/ Tregje në të cilat emetuesi punon

Шпаркасе Банка својата активност ја остварува на територија на Р.С.Македонија во рамки на економско, социјално, општествено опкружување карактеристично за земјата.

Макроекономски движења во Република Северна Македонија:

Во 2021-ва година домашната економија во Република Северна Македонија постепено закрепнува, во услови на натамошна имунизација на населението и без поголеми негативни ефекти од појавата на четвртиот бран на Ковид-19 во овој период. Додека во 2020-та година бруто домашниот производ падна за -6,1%, во 2021-ва година се очекува да достигне раст од +3,9%. Првиот квартал од 2021-ва година заврши со пад на БДП за 1,8%. Во вториот квартал ситуацијата почна да се подобрува, при што е забележан значителен раст од 13,4%.

Домашната трговијата порасна за 46% на годишно ниво како резултат на зголемената побарувачка. Производството се обнови за речиси 20% на годишно ниво. Извозот на стоки се зголеми и во вредност и во обем, поттикнат од закрепнувањето на ЕУ, главниот извозен пазар за македонските



84

производи. Во третиот квартал од 2021-ва година, растот на БДП од 3% беше поттикнат и од домашната и од надворешната побарувачката.

Просечната годишна стапка на инфлација за целата 2021 година изнесува 3,2%, при проектиран раст од 3,1%. Како и во глобални рамки, во последниот период, годишниот раст на цените забрза, а очекувањата за увозните цени се коригирани нагоре. Ценовните притисоци се последица на растот на цените на примарните производи и приспособувањата поврзани со специфичноста на пандемијата, за коишто меѓународните финансиски институции очекуваат постепено стабилизирање. Оттука, ценовните притисоци главно произлегуваат од фактори на страната на понудата, без поголеми притисоци од побарувачката.

Нето странските директни инвестиции забележуваат позитивни остварувања, со 200 милиони евра во првите три квартали, што е повисок износ во однос на првите три квартали од 2020 година, кога тие изнесуваа 100 милиони евра. Се очекува дека овие трендови ќе продолжат и во натамошниот период, при очекувања за натамошен раст на глобалната економија и постабилни согледувања на меѓународните инвеститори. Приливите врз основа на странски директни инвестиции придонесуваат за раст и на вкупните инвестиции. Забележливо е постепено закрепнување на инвестициите, но истото е побавно во однос на другите компоненти од БДП, односно во просек, растот на инвестициите е околу 3,4%. Сепак, ова е позитивно придвижување, наспроти големиот пад во 2020-та година од околу 16%. Се очекува овој тренд да продолжи и во 2022-ра, за кога се проектира вкупен економски раст од 3,9%.

Превземените мерки на Владата за справување со негативните последици од Ковид-19 кризата, доведоа до буџетски дефицит од 3,4% со третиот квартал од годината, што сепак означува пад во однос на овој период 2020-та година (5,4%). Државниот долг како процент од БДП го достигна највисокото историско ниво од 54,7% од БДП во вториот квартал од 2021-ва година. Во такви услови јавниот долг во однос на БДП исто така го достигна највисокото историско ниво со јуни 2021-ва година (63,1%). Со трет квартал од годината индикаторите се намалија и достигнаа 51,1% и 59,3% државен долг, односно јавен долг соодветно.

Во Октомври 2021 година, Владата го усвои Планот за забрзување на растот за периодот 2022-2026 година, кој беше подготвен од Министерството за финансии во соработка со други релевантни владини служби. Неговата цел е да го поддржи закрепнувањето на економијата и растот на БДП. Усвојувањето на планот се очекува да резултира со годишен раст на БДП од 5%, 12 милијарди евра нови инвестиции во јавен и приватен сектор, 156.000 нови работни места, фискална консолидација и стабилен јавен долг.

Нестабилноста на глобалниот енергетски пазар има силно влијание врз македонскиот енергетски систем, поради што се очекува зголемување на цените на енергенсите со почетокот на 2022-ра година.

Народната Банка на Република Северна Македонија продолжи со спроведување на акомодативна политика, со дополнително намалување на референтната каматна стапка на почеток на годината, доведувајќи ја на најниско историско ниво од 1,25%. Дополнително, продолжи со понудата на благајничките записи во намалениот износ од 10 милијарди денари. Намалување на основната каматна стапка, како и позначителното намалување на понудениот износ на благајнички записи, придонесе за зголемување на ликвидноста на банкарскиот систем и поддршка на кредитните текови во економијата.

Солвентноста на банкарскиот систем се задржа на стабилно ниво. Стапката на адекватност на капиталот се одржа над 16% во текот на годината, што е пред сè резултат на растот на капиталните позиции. Поврат на просечната актива (ROAA) на банкарскиот сектор за првите три квартали од годината изнесуваше 1,4%.

Повратот на просечниот капитал (ROAE) беше во просек 12,4% за првите три квартали, кој најмногу се должи на големите банки (13,5%). За разлика од 2020-та година, каде се забележа негативен поврат на просечниот капитал кај средните банки (-0,5%), во првите три квартали од 2021-ва година, истиот е позитивен и изнесува 8,3%.

Македонската берза забележа одлични резултати во текот на целата година. Во 2021-та година прометот порасна за 56,84%, додека берзанскиот индекс МБИ10 забележа одличен раст од 30,79% во однос на 2020-та година.

Извор: Годишен извештај на Шпаркасе Банка АД Скопје за 2021 година и
Јавни соопштенија од Народна Банка на Република Северна Македонија



89

- 6.3. Доколку издавачот наведува информации за конкурентската позиција на пазарот задолжително се наведува и основот за таквата изјава на издавачот. / Nëse emetuesi ka cekur informata për pozitën konkurruese në tregun, në mënyrë obligative ceket edhe baza për deklaratën e tillë të emetuesit.

Не се наведуваат податоци за конкурентската позиција на пазарот.

7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА/ STRUKTURA ORGANIZATIVE

- 7.1. Доколку издавачот е дел од група (посложен деловен систем), краток опис на позицијата на издавачот во таа група./ Nëse emetuesi është pjesë e një grupi (sistem më i ndërlikuar afarist), përshkrim i shkurtër i pozitës së emetuesit në atë grupë;

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел Steiermarkische Bank und Sparkassen со седиште на Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Австрија. Групата има 95,60% удел во вкупниот број на издадени акции од Шпаркасе Банка АД Скопје. Претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската група е монетарно посредување.

Сопственици на Steiermärkische Bank und Sparkassen AG

73,5%	Штаермеркише Verwaltungssparkasse
25%	Ерсте Банк
1,5%	Вработени

Повеќе информации на:

https://www.sparkasse.mk/Footer/%D0%97%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%81/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx

- 7.2. Податок дали издавачот е зависен од други друштва во рамките на групата, заедно со објаснување на зависноста односно поврзаноста со друштвата во групата./ Të dhënë nëse emetuesi është i varur nga shoqëri të tjera në kuadër të grupit, së bashku me sqarim të varësisë, respektivisht ndërlidhshmërisë me shoqëritë në grupin.

Освен матичната компанија Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Банката не е зависна од други друштва.

8. ТРЕНДОВИ/ TENDENCA

Најзначајните движења во врска со работењето на издавачот кои би можеле да имаат суштинско значење на перспективите на издавачот за последната финансиска година и до денот на изготвување на просpektot./ Lëvizjet më të rëndësishme në lidhje me punën e emetuesit të cilat mund të kenë rëndësi jetike të perspektivave të emetuesit për vitin e fundit financiar dhe deri në ditën e përpilimit të prospektit.

2021-ва беше втора година по ред обележана со глобалната здравствена криза предизвикана од Ковид-19 вирусната инфекција. Пандемијата предизвика контракција на светската економската активност, носејќи многу ризици и значителни неизвесности.

Една од позначајните активности на Банката во 2021 претставува процесот на присоединување на Охридска Банка АД Скопје. Договорот за присоединување со Охридска Банка АД – Скопје („Банката што се присоедини,“) беше потпишан на 15 Јануари 2021 година, а на 16 јули 2021 година со упис на статусната промена – присоединување и официјално заврши процесот на присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје. Со ова интегрираната Шпаркасе Банка АД – Скопје, припаѓа во групата на големи банки заземајќи ја 4-та позиција на банкарскиот пазар. Со успешна финализација на процесот на присоединување, Шпаркасе Банка ја прошири својата клиентска база и го зголеми пазарниот удел на 13,4% во сегментот население и 15,1% во сегментот на корпоративни клиенти. Интегрираната Шпаркасе Банка АД Скопје, сега ќе опслужува повеќе од 120.000 клиенти во земјата, преку 35 експозитури и широка мрежа на банкомати на околу 100 локации ширум државата.



84

9. ПРОГНОЗИРАЊЕ НА ПРОФИТОТ - опционо / PARASHIKIMI I FITIMIT – opsionale

Банката нема да достави информација во врска со прогнозирање на профитот

10. ОРГАНИ НА ИЗДАВАЧОТ/ ORGANET E EMETUESIT

- 10.1. Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.

Управен Одбор:

Санел Кустурица – Претседател на УО
Нина Неданоска – Заменик Претседател на УО
Алвин Аличевик – Член на УО

Надзорен Одбор:

Георг Бухер – Претседател на НО
Ханс Лудвиг Диксер – Член на НО
Варбурга Зајдл – Заменик Претседател на НО
Славиша Којиќ - Член на НО
Кристијан Поленак – Независен Член на НО
Горан Петревски – независен Член на НО

Одбор за ревизија:

Георг Бухер – Претседател на ОР
Ханс Лудвиг Диксер – Член на ОР
Варбурга Зајдл – Заменик Претседател на ОР
Славиша Којиќ - Член на ОР
Драган Димитров – Независен Член на ОР
Никица Мојсоска - Блажевски – Независен Член на ОР

Одбор за управување со ризици:

Алвин Аличевик - Претседател на ОУР
Билјана Момировска – Заменик Претседател на ОУР
Димитар Георгиевски – Член на ОУР
Ана Димоска Јанкуловска - Член на ОУР
Златица Цивкароски - Член на ОУР
Иван Стојановиќ - Член на ОУР

Комисија за наградување и именување

Славиша Којиќ – Претседател на Комисијата
Георг Бухер – Член на Комисијата
Кристијан Поленак – Член на Комисијата



Одбор за Надгледување на Информационата Технологија (ОНИТ)

- Членот на Управен одбор во чија надлежност е ИТ и организација – Алвин Аличевиќ - како Претседател на ОНИТ,
- Одговорното лице на Дирекција за финансии – Милка Ратаикоска Јолеска – како член на ОНИТ,
- Одговорното лице на Дирекција за банкарски операции – Огњен Блажевски – како член на ОНИТ,
- Одговорното лице на Дирекција за ИТ и организација – Милчо Христовски - како член на ОНИТ,
- Двајца претставници од Групацијата – Петер Конрад и Славиша Којќ
- Претставник од Дирекција за внатрешна ревизија - Виктор Пренковски - како член без право на глас.

Податоци за Управен Одбор

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p align="center">Санел Кустурица</p> <p>Претседател на Управен Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1, членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	Својата кариера во банкарството ја започнува во 1999 година како дел од Микро Ентерпрајз Банка АД Сараево, Босна и Херцеговина, каде извршувал неколку функции поврзани со кредитирање, а во 2001 година бил назначен за Директор на секторот за кредитирање. Оваа функција ја извршувал до 2003 година, кога станал дел од Управниот одбор и Извршен директор во Прокредит Банка АД Сараево. Во 2006 година Кустурица е именуван за Директор на секторот одговорен за големи корпоративни клиенти и клучни клиенти во УниКредит Загребачка Банка. Во 2007 година станува Извршен директор и член од Управниот одбор на ХББ-Централ Профит Банка, а од март, 2008 година е назначен за



		Извршен директор и Член на Управниот одбор на УниКредит Банка БиХ. Кустурица станува дел од Ерсте и Штаермеркише Групацјата во јуни 2009 година, со неговото именување за Извршен директор и Член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД БиХ, каде во септември истата година е назначен за Генерален извршен директор и Претседател на Управниот одбор на Банката и оваа функција ја извршува заклучно со јануари, 2021 година.
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Генерален Извршен Директор во Шпаркасе Банка АД Босна и Херцеговина (до јануари 2021 година)
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години



10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p>Нина Неданоска</p> <p>Заменик Претседател на Управен Одбор во Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
------	--	--



fy

10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	Својата кариера во банкарството ја започнува во 2003 година како дел од Охридска банка АД Скопје, постепено напредувајќи на повеќе раководни позиции. Во периодот од 2006 до 2010 година е Директор на филијала Скопје, а од 2010 до 2013 работи како Раководител на малопродажната мрежа на Банката, како и Заменик-раководител на комерција и маркетинг. Во 2013 година, Неданоска беше назначена за Заменик-директор на Секторот Корпоративно и инвестициско банкарство, за потоа во 2015 да стане Директор на истиот оддел. Во 2018 година, г-ѓа Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Охридска банка, одговорна за организација, управување и следење на комерцијалниот сектор, како и за работењето на одделенијата во составот на секторот за Корпоративни клиенти: одделение за мали и средни претпријатија, одделот за анализа на кредити, одделот за пазар на капитал и тргување, оддел за маркетинг и оддел за мрежна продажба. Од 2019, па се до присојединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Неданоска беше Претседател на Управниот Одбор на Охридска банка АД Скопје.
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi	Претседател на Управен Одбор на Охридска Банка АД Скопје (до 16.07.2021 година) Претседател на Надзорен одбор на Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје, во моментот



Handwritten signature

	ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други



	одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /Е dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësitë të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	одговорности.
--	---	---------------

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p style="text-align: center;">Алвин Аличевиќ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на Управен Одбор во Шпаркасе Банка АД Скопје; - Претседател на Одбор за управување со ризици; - Претседател на Одбор за надгледување на ИТ на Банката <p style="text-align: center;">Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / Е dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Тë dhëna të hollësishtme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Тë dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	Својата кариера ја започнува со работа во „Штаермеркише Банка и Шпаркасе АГ“, Грац, Австрија, во рамките на меѓународната програма за обука на АИЕСЕК во 2007 година. Тој продолжува со својата кариера на позицијата менаџер за управување со ризици во „Шпаркасе банка ДД.



89

		Сараево", Босна и Херцеговина од јануари, 2008 година. Обемот на должности и одговорности во неговата функција вклучувал имплементација на адекватна структура за управување со ризици во согласност со локалните и со групациските барања. Својата кариера во рамките на Групацијата ја продолжува на работната позиција Сениор менаџер за управување со ризици за ЈИЕ во „Штаермеркише Шпаркасе“ во Грац од мај 2011 година, па сè до неговото назначување за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка АД Скопје
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Член на Надзорен Одбор во Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје, во моментот
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години



84

	për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklarata se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



Податоци за Надзорен Одбор

10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p style="text-align: center;">Д-р Георг Бухер</p> <ul style="list-style-type: none"> - Претседател на Надзорен Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје - Претседател на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје - Член на Комисија за наградување и именување на Шпаркасе Банка АД Скопје <p style="text-align: center;">Деловна адреса Sparkassenplatz 4, 8010 Graz Австрија</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;</p>	<p>1990 Циро Кредит Виена</p> <p>01,1990 Управување со односи, корпоративни финансии</p> <p>11,1994 Раководител на Секретаријат на управен одбор</p> <p>01,1996 Раководител на одбор Секретаријат/ПР/маркетинг</p> <p>1997 Ерсте банка Виена</p> <p>09, 1997 Раководител на Секретаријат на управен одбор и Сектор за</p>



84

		<p>штедилници</p> <p>12, 1998 Раководител на сектор штедилници</p> <p>Од 2004 година во Steiermärkische Bank und Sparkassen AG</p> <p>Од 07,2004 Член на Управен одбор во Steiermärkische Bank und Sparkassen AG</p>
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<p>Во моментот е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на Управен одбор на Штаермеркише Шпаркасе, Грац - Член на Надзорен одбор во Кертнер Шпаркасе АГ - Заменик Претседател на Надзорен одбор во Ерсте Дигитал ГмБХ - Претседател на Надзорен одбор во Шпаркасе ИТ Холдинг АГ - Заменик претседател на Надзорен одбор во Банка Шпаркасе дд Љубљана - Заменик претседател на Надзорен одбор во Ерсте Банка а.д. Нови Сад. - Заменик претседател на Надзорен одбор во Ерсте и Штаермеркише Банка д.д. - Заменик претседател на Надзорен одбор на СКБ Индустиехолдинг ГмБХ од Австрија - Управител во Кристине Кунц Гезелшафт мБХ од Австрија - Управител на СКВ Приватшлифтунг
10.3.3	<p>Податоц дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;</p>	<p>Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години</p>



89

10.3.4	<p>Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);</p>	<p>Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години.</p>
10.3.5	<p>Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.</p>	<p>Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот</p>
10.4	<p>Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit</p>	
10.4.1	<p>Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.</p>	<p>Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.</p>



84

10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p style="text-align: center;">Валбурга Зајдл</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заменик Претседател на Надзорен Одбор во Шпаркасе Банка АД Скопје - Заменик претседател на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје <p>Деловна адреса Sparkassenplatz 4, 8010 Graz Австрија</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Јануари, 2020 – Јули, 2021 Член на Надзорен Одбор во Охридска Банка АД Скопје; • Јули, 2019 – денес Член на Надзорен одбор во Erste&Steiermaerkische Bank d.d Zagreb, Croatia • Јануари, 2018- Мај, 2020 sLeasing Sud GmbH, Graz, Austria – Советодавен Одбор • Април 2015- Јули, 2020 Член на Надзорен Одбор во Bankhaus Krentschker, Graz, Austria • Јануари 2008-февруари 2014 – Член на Советодавен Одбор во S-Leasing Serbia, Belgrade • Октомври 2007- Април 2015 – Член на Одбор за ревизија во Sparkasse



84

		<p>Bank Босна и Херцеговина</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јуни 2019- денес, Член на Управен Одбор на Staiermaerkische Bank und Sparkassen AG Austria.
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер; / Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<p>Во моментот е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на Управен одбор на Штаермеркише Шпаркасе, Грац - Член на Надзорен одбор на Ерсте и Штаермеркише дд - Член на Советодавен Одбор на Слизинг Суд ГмбХ
10.3.3	<p>Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години; / E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;</p>	<p>Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години</p>
10.3.4	<p>Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);</p>	<p>Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години</p>



РЗ

10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.



fy

10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p style="text-align: center;">Ханс Лудвиг Диксер</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на Надзорен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје - Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје <p style="text-align: center;">Деловна адреса Sparkassenplatz 4, 8010 Graz</p> <p style="text-align: center;">Австрија</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 03,1991-01,1993 Развој на проекти (Maschienen und Anlagen Investitions Leasing) • 02,1993-07,1993 Асистент на главен извршен директор (FRAGPAG Papierzeugungs und Vertriebs AG) • 07,1993-12,1995- Раководител на Сектор за структурирани финансии, Reiffeisen Leasing GmbH • 01,1996-01,2000- Раководител на Сектор за финансии и административен директор (Vogl + Co AutomotiverkaufsgmbH, Грац • 03,2004-08,2008 Раководител на Сектор за даноци и финансирање/ Раководител на сектор финансии за Централна и Источна Европа/ Раководител на сектор за даноци



89

		<p>Bank Austria Creditanstalt Leasing/ Uni Credit Global Leasing, Виена</p> <ul style="list-style-type: none"> • Од 09,2008 Раководител на Сектор Финансии <p>Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG, Грац</p>
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер; / Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<p>Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години.</p> <p>Во моментот е Директор на финансии во Штаермеркише Шпаркасе, Грац</p>
10.3.3	<p>Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години; / E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;</p>	<p>Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години</p>
10.3.4	<p>Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë</p>	<p>Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години</p>



84

	ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износot на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Конфликт i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



SM

10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqytës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p style="text-align: center;">Славиша Којиќ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на Надзорен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје - Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје - Претседател на Комисија за наградување и именување на Шпаркасе Банка АД Скопје <p style="text-align: center;">Деловна адреса Sparkassenplatz 4, 8010 Graz</p> <p style="text-align: center;">Австрија</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Заменик Директор на Сектор за стратегија во ЈИЕ и деловен развој во Штаермеркише Шпаркасе, Грац Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (Грац, Австрија) во моментот • Менаџер за односи со приватен клиент (1999 – 2007) Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (Грац, Австрија) • Associate Security Settlement (1997 - 1999) Capital Bank AG (Грац, Австрија)



Handwritten signature

10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	- Управител на КоКоМа ОГ, Грац
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот



84

10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p style="text-align: center;">Кристијан Поленак</p> <ul style="list-style-type: none"> - Независен Член на Надзорен Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје - Член на Комисија за наградување и именување на Шпаркасе Банка АД Скопје <p>деловна адреса. Улица Орце Николов, 98, 1000 Скопје</p>
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	



84

10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	<ul style="list-style-type: none"> - Претседател на Одборот на Директори на Македонската Берза АД Скопје, 2007-2011; - Член на Управниот Одбор на Пивара АД Скопје, 2008-2009; - Управен Одбор на Американската Стопанска Комора во Македонија од 2000 година (еден од основачите) и Претседател на Одборот во 2006/2007; - Неизаршен член во Управниот Одбор на Осигурителното Друштво ЕУРОЛИНК АД Скопје, 2002-2005; - Неизаршен член во Управниот Одбор на ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје, 2001-2004; - Неизаршен член во Управниот Одбор на Брокерската Кука БРО-ДИЛ АД Скопје, 1999-2003; - Меѓународна Адвокатска Асоцијација (International Bar Association); - Адвокатска Комора на Република Македонија, од 1996.
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Управувачки партнер во Адвокатско друштво Поленак (во моментот)
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од	Не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено



84

	определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



89

10.1.	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p>Проф. Д-р Горан Петревски</p> <p>Независен Член на Надзорен Одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна Адреса. Бул Гоце Делчев 9 б 1000, Скопје</p>
10.2.	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3.	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	<ul style="list-style-type: none"> - Редовен професор на Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје - Независен Член на Управен Одбор во Охридска Банка АД Скопје(27.02.2019-16.07.2021) - Член на Одбор на Директори во Централен депозитар за хартии од вредност (26.05.2019- 26.02.2019); - Член на тимот на експерти на Гувернерот на Народа Банка на Р. С. Македонија 2014-2015 година; - Член на советото на Народна БАНка на Р.С. Македонија 2006-2013 година - Член на Комитет за оперативна монетарна политика при Народна Банка на Р.С. Македонија 2011-2013 - Заменик декан на Економски факултет, Скопје при Универзитет Св. Кирил и Методиј (2009-2011 година) - Член на издавачки Одбор на International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (од 2007 – во моментот)
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë	<ul style="list-style-type: none"> - Независен Член на Управен Одбор во Охридска Банка АД Скопје(27.02.2019-16.07.2021) - Член на Одбор на Директори во Централен депозитар за хартии од вредност (26.05.2019- 26.02.2019);



89

	anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години; / E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество; / E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.



17

Одбор за ревизија

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rrezikë, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	Д-р Никица Мојсоска- Блажевски Независен член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Скопје Деловна адреса: Бул. Трета Македонска Бригада, бр 60, 1000 Скопје
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;	<ul style="list-style-type: none">• 2009- денес, Доцент на Факултет за бизнис, економија и менаџмент, Американ Колеџ Универзитет, Скопје• 09/2006 - 09/2009 Раководител на Секторот за макроекономија и развој, Министерство за финансии• 01/2002 - 09/2006 Раководител на сектор за пазар на труд и социјала, Министерство за финансии• 05/2001 - 01/2002 Раководител на сектор директни совети до министерот за финансии, управување со активностите на министерот, комуникација со печатот• 12/2000 - 05/2001 Независен советник на министерот Министерство за финансии - Сектор за трезор• Работа на проекти 08/2013-05/2014 Регионален експерт за политики за вработување, развој на капацитети за следење и евалуација за Западен Балкан и Турција; Проценка на капацитетот и тековните практики за следење и евалуација на политиките за вработување во земјите од Западен Балкан; развивање сет на SMART индикатори за следење на политиките за вработување за секоја земја; регионална обука за националните тимови и засегнатите страни Светска банка 06/2013- Водечки истражувач Подготовка на истражување на тема



Handwritten signature

		<p>„Младинско самовработување во домаќинства кои примаат дознаки во Македонија“ Партнерство за економска политика (ПЕП) 09/2012-06/2013 Водечки истражувач Градење на МАКМОД - даночен, бенефит и социјален модел за Македонија (како што е ЕУРОМОД) Регионална програма за промоција на истражување, Универзитет во Фрибург, Швајцарија 04/2012-05/2013 Експерт Мрежа за социјална заштита и политики за активирање во Македонија Светска банка 09/2011-05/2012 Експерт Локален капацитет за промовирање на вработувањето и развој на вештини во Македонија ОЕЦД 08/2011 – 11/2011 Национален експерт Политики за вештини за економска диверзификација во Македонија: Подобрување на локалните политики за вештини за секторите туризам и агро преработка МОТ Будимпешта 07/2009 – 07/2010 Земја експерт Извештај за политиката и развојот на платите во Република Македонија Подрегионална канцеларија на МОТ Будимпешта (Унгарија) 05/2008 - 08/2009 Национален координатор Студија за конвергенција за Македонија: Економски и социјални ефекти врз пристапувањето во ЕУ Министерство за финансии и УНДП 2007-2008 година Експерт за пазар на труд, образование и социјална заштита Подготовка на Стратегија за регионален развој Владата на Република Македонија 2006 - 02/2008 Национален експерт Подготовка на Национална стратегија за одржлив развој Министерство за животна средина и урбанизам на Република Македонија</p>
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Член на Одбор на старатели на Македонска Развојна Фондација за Претпријатија (МРФП); во моментот - Главен извршен директор, Macedonia2025 (Македонија 2025); во моментот
10.3.3	<p>Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse</p>	<p>Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години</p>



19

	personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, parafalimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / Е dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество / Е dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /Е dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



Handwritten signature or initials.

10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p>Драган Димитров</p> <p>Независен Член на Одбор за ревизија</p> <p>Деловна адреса: бул Јане Сандански 109/а 1000, Скопје</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2010-денес Управител и овластен ревизор, БДО ДОО Скопје; - 2008-2010 Член на УО, "Статер Банка" АД, Куманово; - 2000-2008 Управител, "Димитров Ревизија" ДОО Скопје; Кореспондентен член на ДФК Инт., Светска Асоцијација на независни ревизорски фирми, Скопје, МК; - 1998-2000 Сениор консултант, "International Business & Technical Consultants, Inc. - IBTCI" Вашингтон; - 1997-1998 Сениор консултант, "Center for Financial Engineering and Development - CFED" Вашингтон; - 1998-1997 Дилер во Народна Банка на Република Македонија;
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер./ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<p>Управител и овластен ревизор, БДО ДОО Скопје (во моментот)</p>



DM

10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



Handwritten signature or initials.

Одбор за Управување со ризици

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	Билјана Момировска Заменик Претседател на Одбор за управување со ризици; Директор на Дирекција за Стратешко управување со ризици (заменик претседател), втор мандат Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;	21 годишно работно искуство во Шпаркасе Банка АД Скопје Директор на Дирекција за стратешко управување со ризици Член на Одбор за управување со ризици
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер./ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Нема членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години./ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години



EM

10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikti i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси
10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p>Димитар Георгиевски</p> <p>Раководител на Оддел за Правни работи во Шпаркасе Банка АД Скопје;</p> <p>Член на Одбор за Управување со Ризици на Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот



Handwritten signature or initials.

10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот:/ Тë dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Тë dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	Директор на Правна Служба во Шпаркасе Банка АД Скопје Раководител на Оддел за равни работи во Шпаркасе Банка АД Скопје Член на Одбор за управување со ризици (втор мандат)
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	- Претседател на Надзорен Одбор на С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје ,во моментот е член
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikt i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	




84

10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësitë të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси
10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p>Иван Стојановиќ</p> <p>Директор на Диреција за Управување со кредитен ризик во Шпаркасе Банка АД Скопје;</p> <p>Член на Одбор за управување со ризици во Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот:/ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	<p>Директор на Диреција за Управување со кредитен ризик во Шпаркасе Банка АД Скопје;</p> <p>Член на Одбор за управување со ризици во Шпаркасе Банка АД Скопје (втор мандат, во моментот)</p>
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна,	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице



19

	предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	protiv кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa).	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikt i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p>Златица Цивхароски</p> <p>Директор на Дирекција за Наплата и управување со колатерали Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Член на Одбор за управување со ризици во Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p> 
------	--	---

BY

10.2	Податок за природата на било каква поврзанost помеѓy лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	Директор на Дирекција за Наплата и управување со колатерали Шпаркасе Банка АД Скопје од 01.05.2018 Вкупно работно искуство 17 години.
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	- Член на Надзорен Одбор на С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје од 16.12.2014 – во моментот е член
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот



10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësitë të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	<p>Ана Димоска- Јанкуловска</p> <p>Раководител на Оддел за спречување перење пари и Финансирање тероризам во Шпаркасе Банка АД Скопје;</p> <p>Заменик Генерален секретар во Дирекција Генерален секретаријат на Шпаркасе Банка АД Скопје;</p> <p>Член на Одбор за управување со ризици во Шпаркасе Банка АД Скопје</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Тë dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Тë dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;	<p>Раководител на Оддел за спречување перење пари и Финансирање тероризам во Шпаркасе Банка АД Скопје (од јули, 2021 година)</p> <p>Член на Одбор за Управување со ризици во Шпаркасе Банка АД Скопје (пре мандат)</p> <p>Директор на Дирекција за правни работи Охридска Банка АД Скопје</p>
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер./ Emrat e	Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години




	shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години; / E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатeno во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатeno во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износot на тоа учество. / E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësitë të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikti i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



Одбор за Надгледување на Информационата Технологија (ОНИТ)

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitetet janë të rëndësishme për atë emetues.	Милка Ратаикоска- Јолеска Директор на Дирекција финансии во Шпаркасе Банка АД Скопје Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	
10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;	Директор на Дирекција Финансии во Шпаркасе Банка АД Скопје Член на Одбор за надгледување и ИТ во Шпаркасе Банка АД Скопје
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер./ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во



Handwritten signature or initials in blue ink.

	предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikt i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësitë të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikti i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.

10.1	Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.	Огњен Блажевски Директор на Дирекција Банкарски Операции Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.	Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit	



84

10.3.1	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartëpërmendur;	Директор на Банкарски операции во Шпаркасе Банка АД Скопје Член на Одбор за информатичка технологија и ИТ
10.3.2	Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartëpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;	Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години
10.3.3	Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;/ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartëpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartëpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не	Не постои потенцијален судир на интереси



Handwritten signature in blue ink.

	<p>постои. /Е dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësit të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.</p>	
--	---	--

10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p>Петер Конрад Член на ОНИТ Шпаркасе Банка АД Скопје како претставник од Групацјата</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1, членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1, anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица./ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;</p>	<p>Раководител на Организација и ИТ во Штаермеркише Банк унд Шпаркасен Аг, Грац</p>
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<p>Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години</p>
10.3.3	<p>Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години./ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve,</p>	<p>Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години</p>



EC

	respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa).	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikti i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



10.1	<p>Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач. / Emri dhe mbiemri, adresa zyrtare dhe funksioni që e kryejnë tek emetuesi për anëtarët e bordit mbikëqyrës, bordit për menaxhim me rreziqe, bordit për revizion, bordit drejtues dhe organe të tjera të përcaktuara me Statutin (bordi kreditor e të tjera), si dhe e dhënë për aktivitetet bazë të këtyre personave jashtë punës tek emetuesi, nëse ato aktivitete janë të rëndësishme për atë emetues.</p>	<p>Виктор Пренковски</p> <p>Како претставник од внатрешна ревизија</p> <p>Деловна адреса: Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје</p>
10.2	<p>Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1. / E dhënë për natyrën e çfarëdo lidhshmërie midis personave nga pika 10.1.</p>	<p>Не постои било каква поврзаност со членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија, управниот одбор и други органи утврдени со Статутот</p>
10.3	<p>Детални податоци за лицата од точка 10.1. членови на органите на издавачот./ Të dhëna të hollësishme për personat nga pika 10.1. anëtarë të organeve të emetuesit</p>	
10.3.1	<p>Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;/ Të dhëna për përvojën relevante menaxheriale dhe profesionale të punës së personave të lartpërmendur;</p>	<p>Самостоен ревизор, Внатрешна ревизија, Шпаркасе Банка АД Скопје</p>
10.3.2	<p>Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;/ Emrat e shoqërive në të cilat personat e lartpërmendur janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ose janë bashkëpronarë, respektivisht aksionarë në çdo kohë në pesë vitet e fundit, duke cekur se personi ende është ose nuk është më anëtar ose bashkëpronar, respektivisht aksionar;</p>	<p>Не се познати информации за членство во одбор на директори односно управни и надзорниот одбор или содружник односно акционер во било кое време во последните пет години</p>
10.3.3	<p>Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во</p>	<p>Горенаведеното лице не било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна.</p>



Handwritten signature or initials.

	последните пет години/ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë qenë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një personi juridik kundër të cilit është nisur procedurë falimentuese, para-falimentuese ose likuiduese në pesë vitet e fundit;	предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4	Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната); / E dhënë nëse ndonjërit nga personat e lartpërmendur i është shqiptuar masa e sigurisë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës nga një profesion i caktuar që pjesërisht ose në tërësi është i përfshirë në lëndën e punës së emetuesit në pesë vitet e fundit (me të dhënë kur ka qenë e shqiptuar masa dhe deri kur ka zgjatur ndalesa);	Не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5	Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот, со податок за износot на тоа учество./ E dhënë nëse personat e lartpërmendur kanë pjesëmarrje personale në principalin themelor të emetuesit dhe në strukturën votuese të emetuesit, me të dhënë për shumën e asaj pjesëmarrje.	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласчката структура на издавачот
10.4	Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот / Konflikt i interesave midis anëtarëve të organeve të emetuesit	
10.4.1	Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои. /E dhënë për konflikt potencial të interesave midis përgjegjësive të cilat personat anëtarë të organeve të emetuesit i kanë tek emetuesi dhe interesat e tyre private ose përgjegjësi tjera. Në rast nëse nuk ekziston konflikt i interesave, të jepet deklaratë se nuk ekziston.	Не постои потенцијален судир на интереси



11. ВРАБОТЕНИ/ PUNONJËS

11.1. Број на вработени и квалификациона структура на крајот од секоја година во последните три години и променетата состојба до денот на изготвување на проспектоот. Доколку е можно и податок за географската распореденост на вработените. / Numri i punonjësve dhe struktura kualifikuese në fund të çdo viti në tre vitet e fundit dhe gjendja e ndryshuar deri në ditën e përpilimit të prospektit. Nëse është e mundur, edhe e dhënë për sistematizimin gjeografik të punonjësve.

Степен на образование	Состојба на 17.05.2022 година	Состојба на 31.12.2021 година	Состојба на 31.12.2020 година	Состојба на 31.12.2019 година
Доктори на науки	2	4	2	2
Магистри на науки	80	78	44	45
Високо образование	518	519	214	221
Вишо образование	4	4	/	/
Средно образование	81	79	27	29
Останати	/	/	/	/
Вкупен број на вработени	685	684	287	297

Податоците за 2022 година не се ревидирани.

12. ГОЛЕМИ АКЦИОНЕРИ/ AKSIONARË TË MËDHENJ

12.1. Согласно сознанијата на издавачот, податоци за лицата (освен за оние кои се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот) кои заедно со поврзаните лица, директно или индиректно, поседуваат повеќе од 5% од било кој род или класа на акции издадени од издавачот, заедно со висината на тоа учество (апсолутна вредност и реалтивна вредност во однос на основната главнина на издавачот и во однос на гласачката структура на издавачот). Ако нема такви лица или ако нема сознанија за такви лица за да се даде соодветна негативна изјава./ Në përputhje me njohuritë e emetuesit, të dhëna për personat (përveç për ata që janë anëtarë të bordit të drejtorëve, respektivisht bordit drejtues dhe mbikëqyrës të emetuesit) të cilët së bashku me personat e ndëridhur, drejtëpërdrejtë ose tërthorazi, posedojnë më shumë se 5% nga cilado gjini ose klasë e aksioneve të emetuara nga emetuesi, së bashku me lartësinë e asaj pjesëmarrjeje (vlera absolute dhe vlera relative në raport me principalin themelor të emetuesit dhe në raport me strukturën votuese të emetuesit). Nëse nuk ka persona të tillë ose nuk ka njohuri për persona të tillë, të jepet deklarata negative përkatëse.

Steiermarkische Bank und Sparkassen со седиште на **Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Австрија** има 95,60% удел во вкупниот број на издадени акции од **Шпаркасе Банка АД Скопје**.

12.2. Опис на било какви договори или други акти познати за издавачот, чија реализација на определен датум може да доведе до промена на контролата кај издавачот./ Përshkrim i çfarëdo marrëveshjeve ose akteve të tjera të njohura për emetuesin, realizimi i të cilëve në datë të caktuar mund të sjellë deri te ndryshimi i kontrollit tek emetuesi.

Не се склучени договори чија реализација на определен датум може да доведе до промена на контролата Шпаркасе Банка АД Скопје.

13. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ/ TË DHËNA FINANCIARE

13.1. Финансиски извештаи / Raporte financiare

Ревидирани финансиски извештаи за последните три години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување и независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија / Raporte të reviduara financiare për tre vitet e fundit të përpiluara në përputhje me Standardet ndërkombëtare kontabiliste dhe Standardet ndërkombëtare për raportim financiar dhe mendim të pavarur të revizionit për tre vitet e fundit të përpiluar në përputhje me Standardet ndërkombëtare të revizionit.



84

Ревидираните финансиски извештаи за последните три години треба да се изготвени и прикажани во форма конзистентна на формата во која ќе бидат прикажани следните годишни финансиски извештаи на издавачот, а во смисла на сметководствените стандарди и политики и легислативата што се применува на тие финансиски извештаи. / Raportet e reviduara financiare për tre vitet e fundit duhet të jenë të përpiluara dhe të prezantuara në një formë konsistente me formën në të cilën do të prezantohen raportet e ardhshme vjetore financiare të emetuesit, e në kuptim të standardeve dhe politikave kontable dhe legjislativoni që përdoret në ato raporte financiare.

Ревидираните финансиски извештаи задолжително содржат / Raportet e reviduara financiare në mënyrë obligative përmbajnë:

- (a) биланс на состојба / bilancin e gjendjes
- (b) биланс на успех / bilancin e suksesit
- (c) извештај за промени на главнината / raportin për ndryshime të principalit
- (d) извештај за паричните текови / raportin për flukset e parave
- (e) сметководствени политики и објаснувачки белешки/politikat kontable dhe shënimet sqaruese

Годишните финансиски извештаи треба да се ревидирани во согласност со меѓународните стандарди за ревизија од независен ревизор кој треба да даде мислење дали финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика (или се презентирани објективно, од сите материјални аспекти). / Raportet e reviduara financiare duhet të revidohen në përputhje me standardet ndërkombëtare për revizion nga një revizor i pavarur i cili duhet të jep mendim nëse raportet financiare japin pasqyrë të vërtetë dhe objektivë (ose janë prezantuar në mënyrë objektivë, nga të gjitha aspektet materiale).

Доколку издавачот изготвува сопствени и консолидирани годишни финансиски извештаи, проспектот треба задолжително да ги содржи најмалку ревидираните консолидирани годишни финансиски извештаи. / Nëse emetuesi përpilon raporte të veta dhe të konsoliduara vjetore financiare, prospekti duhet në mënyrë obligative të përmbajë të paktën raporte të reviduara të konsoliduara vjetore financiare.

Ревидирани финансиски извештаи за последните три години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување и независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија се приложени кон овој проспект и тоа:

Прилог 1 : Извештај за 2019 година, Прилог 2: Извештај за 2020 година и Прилог 3: Извештај за 2021 година

Извештаите содржат:

- биланс на состојба / bilancin e gjendjes
- биланс на успех / bilancin e suksesit
- извештај за промени на главнината / raportin për ndryshime të principalit
- извештај за паричните текови / raportin për flukset e parave
- сметководствени политики и објаснувачки белешки/politikat kontable dhe shënimet sqaruese

13.2. Ревизија на годишните финансиски извештаи/ Revizion i raporteve vjetore financiare

13.2.1. Посочување дека финансиските извештаи се ревидирани и наведување на извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на издавачот за последните три години;/Tregim se raportet financiare janë të reviduara dhe cekje e raportit të revizorit për raportet financiare të emetuesit për tre vitet e fundit;

Во последните три години Прајсвотерхаускулерс Ревизија ДОО Скопје ги ревидираше финансиските извештаи на Шпаркасе Банка АД Скопје

13.2.2. Посочување на други информации во проспектот кои биле ревидирани од независен ревизор;/ Tregim i informatave të tjera në prospektin të cilat kanë qenë të reviduara nga një revizor i pavarur;

Проспектот не содржи други информации кои биле ревидирани од независен ревизор.



13.2.3. Секаде во проспекот каде што се прикажуваат финансиски податоци кои не се земени од ревидираните финансиски извештаи на издавачот, задолжително е посочен изворот од каде се користени тие податоци и се посочува дека истите не се ревидирани.

13.3. Периодични и други финансиски информации/ Informata periodike dhe të tjera financiare

13.3.1. Доколку издавачот објавил квартални или полугодишни финансиски извештаи од датумот на неговите последни ревидирани финансиски извештаи, истите треба да бидат вклучени во проспекот. Ако кварталните или полугодишните финансиски информации/извештаи биле проверени или ревидирани од овластен ревизор, извештајот на ревизорот задолжително се прикажува во проспекот. Ако кварталните или полугодишните финансиски информации/извештаи не биле проверени или ревидирани од овластен ревизор, во проспекот задолжително се наведува тој факт;/ Nëse emetuesi ka publikuar raporte tremujore ose gjysmëvjetore financiare nga data e raporteve të tija të fundit të reviduara financiare, të njëjtat duhet të përfshihen në prospektin. Nëse informata/raportet tremujore ose gjysmëvjetore financiare kanë qenë të kontrolluara ose të reviduara nga një revizor i autorizuar, raporti i revizorit në mënyrë obligative paraqitet në prospektin. Nëse informata/raportet tremujore ose gjysmëvjetore financiare nuk kanë qenë të kontrolluara ose të reviduara nga një revizor i autorizuar, në prospektin ai fakt ceket në mënyrë obligative;

Во моментот на изготвување на овој проспект нема објавени периодични извештаи.

Како Прилог 4 се достапни квартални биланси на успех и состојба заклучно со 31.03.2022 година.

13.3.2. Доколку проспекот е од датум по завршување на девет месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи кои биле ревидирани, задолжително содржи периодични финансиски извештаи, кои може да бидат неревидирани (при што задолжително се наведува дека истите не се ревидирани), а кои се однесуваат најмаку на периодот од првото полугодие на финансиската година;/ Nëse prospekti është i një date pas përfundimit të nëntë muajve nga data e raporteve të fundit vjetore financiare të cilat kanë qenë të reviduara, në mënyrë obligative përmban raporte periodike financiare, të cilat mund të jenë të joreviduara (gjatë së cilës në mënyrë obligative ceket se të njëjtat nuk janë të reviduara), e që u referohen të paktën periudhës nga gjysmëvjetori i parë i vitit financiar;

До датумот на објавување на овој проспект не се поминати 9 месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи.

Периодичните финансиски извештаи треба да ги вклучат и споредбените извештаи за истиот период од претходната финансиска година, освен за билансот на состојба кај кој за споредба може да се земе и состојбата од крајот на последната финансиска година./ Raportet periodike financiare duhet të përfshijnë edhe raportet komparative për të njëjtën periudhë nga viti paraparak financiar, përveç për bilancin e gjendjes tek i cili për krahasim mund të merret edhe gjendja nga fundi i vitit të fundit financiar.

До датумот на објавување на овој проспект не се поминати 9 месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи.

13.4. Дивидендна политика/ Politika e dividendës

13.4.1. Опис на политиката на издавачот за распределба на дивиденда и на какви било ограничувања во поглед на истата;/ Përshkrim i politikës së emetuesit për shpërndarjen e dividendës dhe çfarëdo kufizimeve në lidhje me të njëjtën;

Шпаркасе Банка АД Скопје нема донесено посебна дивидендна политика

Исплата на дивиденда им следува на сопствениците на обични акции. За исплата на дивиденда одлучува Акционерското собрание на Банката.

13.4.2. Износ на исплатена дивиденда по акција за последните три финансиски години, соодветно прилагодена во случаи на промени на бројот на акциите на издавачот, заради споредливост на податоците./ Shuma e dividendës së paguar për aksion për tre vitet e fundit financiare, përkatësisht të përshtatur në raste të ndryshimeve të numrit të aksioneve të emetuesit, për shkak të krahasueshmërisë së të dhënave.

Во 2019,2020 и 2021 година не е исплатена дивиденда.



84

13.5. Правни постапки/ Procedurat juridike

Информации за какви било правни постапки (административни, судски и други законски постапки), вклучувајќи ги и потенцијалните постапки или постапките кои се во тек за кои издавачот е запознаен, за период од 12 месеци кои може да имаат, или имале во неодамнешното минато значајно влијание на финансиската положба или на профитабилноста на издавачот односно на групацијата на издавачот (нивната вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото). Доколку такви постапки не постојат, потребно е да се посочи дека не постојат./ Informatat për çfarëdo procedure juridike (administrative, gjyqësore dhe të tjera ligjore), përfshirë edhe procedurat potenciale ose procedurat të cilat janë në rrjedhë e sipër për të cilat emetuesi është i njoftuar, për një periudhë prej 12 muaj të cilat mund të kenë, ose kanë pasur në të kaluarën e afërt ndikim të dukshëm në gjendjen financiare ose në fitimprurjen e emetuesit, respektivisht të grupacionit të emetuesit (vlera e tyre është së paku 5% e vlerës së kapitalit të shoqërisë). Përderisa procedurat e tilla nuk ekzistojnë, duhet të bëhet me dije se nuk ekzistojnë.

Во моментот нема судски ниту арбитражни постапки кои може да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот, ниту постои информација дека такви ќе настанат.

13.6. Значајни промени во финансиската или трговската положба на издавачот/ Ndryshime të rëndësishme në gjendjen financiare ose tregtare të emetuesit

Опис на каква било значајна промена на финансиската положба на групацијата на издавачот која се случила во периодот по завршување на последната финансиска година за која се објавени ревидирани финансиски извештаи или по завршување на последното полугодие за кое се објавени периодични финансиски информации. Доколку такви промени не се случиле, потребно е да се посочи дека не се случиле./ Përshkrim i çfarëdo ndryshimi të rëndësishëm të gjendjes financiare ose tregtare të grupacionit të emetuesit që ka ndodhur në periudhën pas përfundimit të vitit të fundit financiar për të cilin janë publikuar raporte të reviduara financiare ose pas përfundimit të gjysmëvjetorit të fundit për të cilin janë publikuar raporte periodike financiare. Nëse ndryshime të tilla nuk kanë ndodhur, duhet të bëhet me dije se nuk kanë ndodhur.

Во моментот на пополнување на овој Проспект нема значајна промена во финансиската положба на групацијата која се случила по завршување на последната финансиска година за која се објавени ревидирани финансиски извештаи.

14. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ / INFORMATA SHITESË

14.1. Податоци за капиталот на издавачот;/ Të dhëna për kapitalin e emetuesit

14.1.1. Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба вклучен во проспектот и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвувањето на последниот биланс на состојба до денот на изготвување на проспектот./ Shuma e principalit themelor dhe numri, gjinia dhe klasa e letrave me vlerë nga të cilat përbëhet principalin themelor, me gjendje në ditën e bilancit të fundit të gjendjes të përfshirë në prospektin dhe gjendja pas ndryshimeve në principalin themelor që kanë ndodhur pas përpilimit të bilancit të fundit të gjendjes deri në ditën e përpilimit të prospektit;

Вкупен број на хартии од вредност: 1.677.443

**Вкупен номинален капитал: 4.478.772.810,00 МКД заклучно со 31.12.2021,
нема промени**

Вид: Обични акции

14.1.2. Износот на издадените конвертибилни хартии од вредност и хартии од вредност со варанти, со опис на условите и процедурите на конверзија или запишување./ Shuma e letrave me vlerë të konvertueshme të emetuara dhe letrave me vlerë me varianca, me përshkrim të kushteve dhe procedurave të konvertimit ose regjistrimit;

Нема издадени конвертабилни хартии од вредност.



14.1.3. Податоци за тоа дали органот на управување е овластен со Статутот на издавачот да ја зголеми основната главнина (одобрен капитал) и податок за износот на одобрен капитал и за периодот за кој важи одредбата на Статутот за одобрен капитал;/ Тè dhëna për atë nëse organi i administrimit është i autorizuar me Statutin e emetuesit të zmadhojë principalin themelor (kapitalin e miratuar) dhe e dhënë për shumën e kapitalit të miratuar dhe për periudhën për të cilën vlen dispozita e Statutit për kapital të miratuar;

Органот на Управување на Банката не е овластен со Статутот на Банката да ја зголеми основната главнина. Во Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје не се содржани одредби за одобрен капитал.

14.1.4. Во случаи кога барањето за одобрение се однесува на акции од втора или од наредна емисија, во проспектоот се наведуваат и следните податоци:/ Në rastë kur kërkësa për miratim u referohet aksioneve nga emetimi i dytë ose i rradhës, në prospektin ceken edhe të dhënat në vijim:

a) износот на претходните емисии и/ shuma e emetimeve paraprake dhe

b) видот и количината на претходно издадените хартии од вредност, со опис на правата кои произлегуваат од нив и нивната номинална вредност./ lloji dhe sasia e letrave me vlerë të emetuara paraprakisht, me përshkrim të të drejtave që rrjedhin nga ato dhe vlera e tyre nominale.

Барањето за одобрение не се однесува на акции од наредна емисија.

14.2. **Релативни показатели за работењето на издавачот на денот на последните финансиски извештаи презентирани во проспектоот и последниот квартал до денот на изготвување на проспектоот/ Indikatorë relativ për punën e emetuesit në ditën e raporteve të fundit financiare të prezantuara në prospektin dhe tremujorin e fundit deri në ditën e përfillimit të prospektit**

14.2.1. адекватност на капиталот согласно методологијата пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија;/ përshatshmëri e kapitalit në përputhje me metodologjinë e përcaktuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

	Шпаркасе Банка АД Скопје пред присоединување на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје		Шпаркасе Банка АД Скопје(по присоединување на Охридска Банка АД Скопје)	
во 000 МКД	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.03.22
Актива пондерирана според ризиците	18.283.154	21.104.902	61.753.757	62.164.654
Сопствени средства	3.020.431	3.544.292	10.375.305	10.214.060
Коефициент на адекватност на капиталот	16,52%	16,79%	16,80%	16,43%

*Податоците за 31.03.2022 година не се ревидирани, извор на податоците се стручните служби во Шпаркасе Банка АД Скопје.

14.2.2. учество на сопствени средства во пасивата;/ pjesëmarrje e asetëve vetjake në pasivën;

Учество на сопствени средства во пасивата			
Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022*
13,90%	16,43%	16,16%	15,70%

*Податоците не се ревидирани, извор на податоците се стручните служби во Шпаркасе Банка АД Скопје.



M

14.2.3. учество на депозити од население во пасивата;/ pjesëmarrje e depoziteve nga popullata në pasivën;

Учество на депозити од население во пасивата		
Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021
39,51%	36,81%	37,23%

14.2.4. однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори;/ raporti i plasimeve afatshkurte dhe burimeve afatshkurte;

Однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори			
Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022*
37,78%	41,08%	60,12%	46,00%

*Податоците за 2022 година не се ревидирани

14.2.5. агрегатна отворена девизна позиција;/ pozita e hapur agregate devizore;

во 000 МКД	Шпаркасе Банка АД Скопје		Шпаркасе Банка АД Скопје (Интегрирана Банка)	
	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.03.22
Агрегатна отворена девизна позиција	-30.494	361.454	423.639	-2.025.657
Сопствени средства	3.020.431	3.560.179	10.375.305	10.214.060
ОДП	-1,01%	10,15%	4,08%	-19,83%

*Податоците за 2022 година не се ревидирани, извор на податоците се стручните служби во Шпаркасе Банка АД Скопје.

14.2.6. голема кредитна изложеност во однос на сопствените средства;/ ekspozimi i madh kreditor në raport me asetet vetjake;

голема кредитна изложеност во однос на сопствените средства			
состојба со 31.12.2019	состојба со 31.12.2020	состојба со 31.12.2021	состојба со 31.03.2022
56,91%	58,76%	14%	25,75%

Податоците за 2022 година не се ревидирани. Извор на податоците за 2022 година се стручните служби во Банката.

14.2.7. капитални вложувања во нефинансиски институции;/ investime kapitale në institucione jofinanciare;

308.475 мкд- С-АМЦ 1 ДООЕЛ

14.2.8. капитални вложувања во банки, штедилници и други финансиски институции;/ investime kapitale në banka, shtëpi kursimi dhe institucione të tjera financiare;

Централен депозитар 16.649.008 мкд
Клириншка куќа 47.393.595 мкд
Македонска Берза 23.865.738 мкд
Шпаркасе Лизинг 46.598.187 мкд
ДОО Скопје



84

14.2.9. учество на основните средства во вкупните сопствени средства на банката;/ pjesëmarrje e aseteve fikse në asetet totale vetjake të bankës;

Учество на основните средства во вкупните сопствени средства на банката			
Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022*
9,35%	10,75%	11,34%	11,43%

Податоците за 2022 година се ревидирани. Извор на податоците за 2022 година се стручните служби во Банката.

14.2.10. учество на кредитна изложеност во ризични категории В, Г и Д во вкупна кредитна изложеност; / pjesëmarrje e ekspozimit kreditor në kategori të rrezikshme V, G dhe D në ekspozim total kreditor

во 000 МКД	ШБМ соло банка		ШБС Интегрирана банка	
	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.03.22
Кредитна изложеност во ризични категорија В	262.136	385.615	1.829.290	1.640.599
В %	1,02%	1,50%	7,10%	6,37%
Кредитна изложеност во ризични категорија Г	131.747	40.503	657.235	574.410
Г %	0,51%	0,16%	2,55%	2,23%
Кредитна изложеност во ризични категорија Д	593.718	434.093	1.475.642	1.549.871
Д %	2,31%	1,69%	5,73%	6,02%
Вкупна кредитна изложеност	25.754.162	29.877.538	82.660.677	81.638.394

14.3. Вкупен платен промет спрема странство за претходната година и за тековната година;/ Qarkullimi total pagesor ndaj vendeve të huaja për vitin paraprak dhe për vitin rrjedhor

Период	Плаќања во МКД	Приливи во МКД	Вкупно МКД
01.01.-31.12.2020	217.044.808.320	190.660.739.494	407.705.547.814
01.01.-31.12.2021	249.963.591.923	253.941.396.613	503.904.988.536
01.01.-31.03.2022	78.068.959.253	71.749.202.276	149.818.161.529

*Податоците за 2022 година не се ревидирани

14.4. Движење на ликвидноста: покриеност на обврските на банката со високо ликвидна актива (парични средства и хартии од вредност издадени од НБРСМ и од Република Северна Македонија)/ Lëvizja e likuiditetit: mbulimi i detyrimeve të bankës me aktivë të lartë likuide (asete në para dhe letra me vlerë të emetuar nga BPRMV-ja dhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut)

Движење на ликвидноста: покриеност на обврските на банката со високо ликвидна актива			
Состојба на 31.12.2019	Состојба на 31.12.2020	Состојба на 31.12.2021	Состојба на 31.03.2022*
20,21%	21,58%	22,48%	22,07%

*Податоците за 2022 година не се ревидирани. Извор на тие податоци се стручните служби во Шпаркасе Банка АД Скопје

14.5. Статут на издавачот и основачки акти/ Statuti i emetuesit dhe aktet themeluese

14.5.1. Предмет на работење на издавачот согласно Статутот;/ Lënda e punës së emetuesit në përputhje me Statutin

Приоритетна дејност на Банката е 64.19 – друго монетарно посрдување. Банката ги врши сите активности кои се наведени во точка 6.1.1.



84

14.5.2. Опис на правата, предностите и ограничувањата кои произлегуваат од секоја класа на акции издадени од издавачот;/ Përshkrim i të drejtave, përparësive dhe kufizimeve që rrjedhin nga secila klasë e aksioneve të emetuara nga emetuesi;

Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици:

- 1) право на глас во собранието на друштвото;
- 2) право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- 3) право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

14.5.3. Опис на дејствието кое треба да биде преземено за промена на некое од правата на сопствениците на акции, при што ќе биде посочено дали условите за таковото дејствие се построги во однос на законот или не;/ Përshkrim i veprimit që duhet të ndërmerret për ndryshim të ndonjë nga të drejtat e pronarëve të aksioneve, gjatë së cilës do të bëhet ме dije nëse kushtet për veprimin e tillë janë më rigorozе në raport me ligjin ose jo;

Статутот на Банката не содржи одредби надвор од пропишаните во Законската регулатива.

14.5.4. Опис на условите за свикување годишно собрание и вонредно собрание на акционери, вклучувајќи и податоци за начинот на кој акционерите го пријавуваат своето учество;/ Përshkrim i kushteve për konvokim të kuvendit vjetor dhe kuvendit të jashtëzakonshëm të aksionarëve, përfshirë edhe të dhëna për mënyrën në të cilën aksionarët e paraqesin pjesëmarrjen e tyre;

Собранието на Банката работи на седници, кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно. Годишното собрание на Банката задолжително се одржува пред истекот на шест месеци од календарската година за претходната година. Во случаи кога Гувернерот нема да го прифати извештајот за извршена ревизија ако утврди дека не се темели врз објективни факти за финансиската состојба на банката или друштвото за ревизија при вршење на ревизијата не постапувало согласно пропишаните стандарди и процедури, годишното собрание на банката за претходната година може да се одржи пред истекот на девет месеци од календарската година. Собранието на Банката се свикува со одлука на Надзорен одбор на Банката. Со одлука за свикување на Собрание, Надзорен одбор одлучува за местото на одржување на Собранието.

Барање за свикување на седница на Собрание можат да поднесат акционерите кои имаат најмалку 1/10 од акциите со право на глас. Во барањето се наведуваат целта и причините за свикување на Собранието, прашањата за кои ќе се одлучува и податоците за акционерите. Акционерите кон барањето доставуваат и извод од сметките на хартии од вредност издаден од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите со право на глас. Надзорниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување собрание, донесува одлука за прифаќање или одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради кои што е така одлучено. Надзорниот одбор на Банката има обарска по барање на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, да свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето.

Собранието се свикува со праќање на покана до акционерите на начин кој овозможува потврда дека поканата е примена од акционерот или со објавување на јавен повик до акционерите кој се објавува на половина страна најмалку во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија и на насловната страна на интернет – страницата на Банката. Начинот на свикување на Собрание се определува со Одлуката за свикување на Собранието.

Материјалите за седницата на Собранието на Банката им се ставаат на акционерите на располагање од денот на испраќање на поканата, односно објавување на јавниот повик, во определена просторија на Банката и на интернет страницата на Банката. Секој акционер своето учество на Собранието го пријавува најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Пред почетокот на седницата на Собранието, на акционерите на увид им се достапни следните списоци:

- списокот на акционери кои гласале со електронски средства;
- списокот на акционери кои гласале со кореспонденција, и
- списокот на пријавени и присутни акционери,



84

лично или преку полноможник Списоците од претходниот став се споредуваат со состојбата во акционерската книга добиена од ЦДХВ четириесет и осум часа пред одржување на седницата на Собранието.

Подетално за свикување и одржување на акционерско собрание е достапно во Статутот на Банката (член 30-43), Прилог 5 на овој Проспект.

- 14.5.5. Опис на условите утврдени во Статутот или друг акт на издавачот со кои се регулира промената на основната главнина, кога тие услови се построги од оние пропишани со закон./ Përshkrim i kushteve të përcaktuara në Statutin ose akt tjetër të emetuesit me të cilat rregullohet ndryshimi i principalit themelor, kur ato kushte janë më rigorozë se ato të përcaktuara me ligj.

Зголемувањето на почетниот капитал на Банката се врши:

- со влогови,
- со условно зголемување,
- со одобрен капитал, и
- со средства на Банката

Намалувањето на почетниот капитал на Банката се врши преку:

- намалување на номиналниот износ на акциите,
- спојување на акции, и
- повлекување на сопствени и на други акции.

Зголемувањето и намалувањето на почетниот капитал се врши со Одлука што ја донесува Собранието на Банката.

Условите кои се утврдени во Статутот не се построги од оние пропишани со закон.

15. ДОГОВОРИ ОД СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИЗДАВАЧОТ/ MARRËVESHJE ME RËNDËSI JETIKE PËR PUNËN E EMETUESIT

Податоци за секој договор (надвор од секојдневното работење на издавачот) кој е од суштинско значење за работењето на издавачот, а во кој како договорна страна се јавува издавачот или друг член на групата (ако издавачот е дел од група), за последните две години кои му претходат на изготвувањето на проспектот. / Të dhëna për çdo marrëveshje (jashtë punës së përditshme të emetuesit) që është me rëndësi jetike për punën e emetuesit, e në të cilën si palë kontraktuese paraqitet emetuesi ose anëtar tjetër i grupit (nëse emetuesi është pjesë e grupit), për dy vitet e fundit të cilat i paraprijnë përpilimit të prospektit.

Шпаркасе Банка АД Скопје нема потпишано значајни договори од суштинско значење надвор од рамките на секојдневното работење.

16. ИНФОРМАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗВЕШТАИ ОД ЕКСПЕРТИ И ИЗЈАВА ЗА БИЛО КАКОВ ИНТЕРЕС/ INFORMATA TË FITUARA NGA PALË TË TRETA DHE RAPORTE NGA EKSPERTË DHE DEKLARATË PËR ÇFARËDO INTERESI

- 16.1. Кога во проспектот е вклучен извештај од трето лице - експерт, да се наведат податоци за тоа лице и тоа: име и презиме, деловна адреса, квалификации и податок дали лицето има материјален интерес кај издавачот. Податок во кој контекст и во која форма се употребува извештајот на тоа лице и согласност од лицето кое ја потврдilo содржината на тој дел од проспектот./ Kur në prospektin është i përfshirë raport nga palë e tretë – ekspert, të ceken të dhëna për atë person dhe atë: emri dhe mbiemri, adresa zyrtare, kualifikimet dhe e dhënë nëse personi ka interes material tek emetuesi. E dhënë në çfarë konteksti dhe në çfarë forme përdoret raporti i atij personi dhe pëlqim nga personi i cili e ka konfirmuar përmbajtjen e asaj pjese të prospektit.

Во овој Проспект не е вклучен извештај од трето лице- експерт

- 16.2. Кога извор на определена информација е некое трето лице, потребно е да се обезбеди потврда дека таа информација е точно и прецизно репродуцирана и дека согласно можностите и сознанијата на издавачот не е прикриен ниту еден факт кој би ги направил репродуцираните информации нецелосни



или неточни. Да се наведе и изворот на информациите./ Kur një burim i një informate të caktuar është ndonjë palë e tretë, duhet të sigurohet konfirmim se ajo informata është saktësisht dhe me precizitet e riprodhuar dhe se në përputhje me mundësitë dhe njohuritë e emetuesit nuk është fshehur asnjë fakt i cili do i bënte informatat e riprodhuara jo të plota ose të pasakta. Të çeket edhe burimi i informatave.

Во овој Проспект не е вклучен извештај од трето лице- експерт

17. ПОДАТОЦИ ЗА ПОНУДАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ/ ТË ДНËНА ПËР ОФЕРТËН Е ЛЕТРАВЕ МЕ ВЛЕРË

17.1. Причини за понудата и намена на средствата што ќе се приберат со понудата/ Arsyet për ofertën dhe qëllimi i aseteve që do grumbullohen me ofertën

Информации за причините поради кои се врши понудата и за очекуваниот нето износ на средства кои ќе се приберат врз основа на истата со податок за поединечните цели подредени по приоритет за кои ќе бидат наменети прибраните средства./ Informata për arsyet për shkak të së cilave bëhet oferta dhe për shumën e pritur neto të aseteve që do të grumbullohen në bazë të së njëjtës me të dhënë për qëllimet e veçuar, të renditura sipas приоритetit për të cilin do të dedikohen asetet e grumbulluara.

Доколку издавачот смета дека средствата предвидени да се приберат со понудата нема да бидат доволни за реализација на сите предвидени намени(цели), потребно е да се наведе износот и можните извори на другите потребни средства./ Nëse emetuesi konsideron se asetet e parapara të grumbullohen me ofertën nuk do të jenë të mjaftueshme për realizimin e të gjitha qëllimeve (synimeve) të parapara, duhet të çeket shumata dhe burimet e mundshme të aseteve të tjera të nevojshme./

Потребно е да бидат дадени детали во врска со употребата на средствата од емисијата, особено во смисла на тоа дали со нив издавачот ќе набави нови средства надвор од секојдневното работење, ќе финансира преземање на други бизниси, или ќе ги намали или исплати долговите, и друго./ Duhet të jepen hollësi në lidhje me përdorimin e aseteve nga emetimi, në veçanti në kuptim të asaj nëse me ato emetuesi do të merr në dispozicion asete të reja jashtë punës së përditshme, do të financojë marrjen e bizneseve të tjera, ose do të zvogëlojë ose paguajë borxhet, e tjera.

Во рамки на статусната промена – присоединување на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје, Шпаркасе Банка АД Скопје на 19.07.2021 година се стекна со 1.588 сопствени обични акции кои изнесуваат 0.095 проценти од основната главнина. Согласно одредбите на член 75 од Законот за Банки, стекнатите сопствени акции треба да се оттуѓат во рок од една година од стекнувањето.

17.2. Општи податоци за хартиите од вредност/ Dispozita të përgjithshme për letrat me vlerë

17.2.1. Бројот и датумот на актот за издавање на сопственички хартии од вредност;/ Numri dhe data e aktit për emetim të letrave me vlerë pronësore;

Одлука за продажба(оттуѓување) на сопствени обични акции бр. 43652/1-12 од 25.05.2022 година усвоена на 51 седница на Собранието на Акционери на Шпаркасе Банка АД Скопје одржано на 25.05.2021 година.

17.2.2. Податоци за согласностите и одобренјата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени;/ Të dhëna për pëlqimet dhe miratimet në bazë të së cilave letrat me vlerë do të emetohen;

Продажбата на сопствените обични акции е законска обврска и за истата ќе се спроведе преку Јавна понуда, согласно претходно добиено одобрение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

17.2.3. Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата);/ Numri i letrave me vlerë që emetohen dhe vlera nominale e letrave me vlerë (vlera individuale dhe totale nominale e emetimit);

Јавната понуда се однесува за продажба на 1588 обични сопствени акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 2.670,00 денари, додека вкупната номинална вредност на акциите што се предмет на продажба изнесува 4.239.960 денари. Продажбата (оттуѓувањето) на сопствените акции по пат на јавна понуда ќе се реализира во согласност со моделот на фиксна цена при кој се дава приоритет на налози со помала количина и порано време на внес на налог, во рамки на моделот по фиксна цена/, согласно одредбите на Правилата за тргување на Македонска берза.



Продажната цена на акциите утврдена во Одлуката за продажба (оттуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда) е 2.938 МКД за една акција.

- 17.2.4. **Закони врз основа на кои се издаваат хартиите од вредност;/ Ligje në bazë të së cilave emetohen letrat me vlerë;**

Продажбата на сопствени акции се врши согласно обврска од член 75 од Закон за Банките, а во согласност со одредбите за Јавна понуда од Законот за хартии од вредност, соодветните подзаконски акти на Комисијата за хартии од вредност, Македонска берза АД Скопје и Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

- 17.2.5. **Назив и адреса на субјектот каде што се регистрираат хартиите од вредност;/ Emërtimi dhe adresa e subjektit ku regjistrohen letrat me vlerë;**

**Централен Депозитар за хартии од Вредност АД Скопје
Булевар. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 Скопје**

- 17.2.6. **Времето и начинот на предавањето на хартиите од вредност за регистрирање кај овластен депозитар;/ Koha dhe mënyra e dhënies së letrave me vlerë për regjistrim tek një depozitar i autorizuar;**

Доколку исходот од продажба на сопствените акции преку јавна понуда е успешен т.е ако минимум 60% од понудените акции се продадат во предвидениот рок. Банката доставува известување за продадените хартии од вредност до Централниот депозитар. Во рок од 2 дена од доставеното известување за продадени/ оттуѓени сопствени акции, Централниот депозитар врши порамнување на трансакциите кои биле склучени на Македонската Берза.

- 17.2.7. **Податоци за оданочувањето на приходите од хартиите од вредност./ Të dhëna për tatimimin e të ardhurave nga letrat me vlerë;**

Податоци за оданочување на приходите од хартиите од вредност за правни Лица:

Според член 4 од законот за данок на добивка (службен весник на рм, бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16, 248/18, 158/19, 232/19, 275/19 и број 290/20 и 151 од 06.07.2021 Година), обврзник на данокот на добивка е правно лице резидент на р.македонија кој Остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство. Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица на странско лице за добивката што ја остварува од вршење на дејност на територијата на Република Македонија.

Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс.

Стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Добивката се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно прописите за сметководство и сметководствени стандарди, зголемена за непризнаенит расходи и помалку искажаните приходи за даночни цели.

Приходи платени на странски правни лица се опфатени во член 20, 21, 22 23 и 24 од претходно цитираниот закон за добивка при што, освен ако поинаку не е регулирано

Со меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување, домашните правни лица се должни при исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка истовремено со исплатата на приходот.

Согласно наведената регулатива задржувањето на данок се применува и на приходи од дивиденди без разлика да ли се исплатени во република македонија или во странство

Данокот што ќе се задржи во согласност со одредбите од членот 21 од неведениот Закон, се пресметува на бруто приходите по стапка од 10% при што за наведените цели, бруто приходот е приходот кој би бил исплатен на странското правно лице

Доколку не се изврши задржување на данок од приходот кој би се исплатил.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Податоци за оданочување на приходите од хартиите од вредност за Физичките лица :

Согласно член 5 од законот за данокот на личен доход ("службен весник на РМ" број 241 од 26.12.2018 година, број 275 од 27.12.2019 година, број 290 од 07.12.2020 година и број 85/2021 од 19.04.2021 година) , обврзник обврзник на данокот на доход е секое физичко лице резидент на Република Македонија за доходот што го остварува во земјата и во странство. Резидент во смисла на овој закон е физичко лице кое на територијата на републиката има постојано живеалиште или престојувалиште.

Резидентот има престојувалиште ако на територијата на републиката престојува непрекинато или со прекини 183 или повеќе дена во кој било 12 месечен период.

Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое не е резидент на републиката за доходот што е остварен на територијата на републиката .

Според член 11 став 2 од наведениот закон, за доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки,

Доходот од осигурување и друг доход, данокот се плаќа по единствена стапка од 15%. Со измените на наведениот закон (сл. Весник на РСМ бр 275 од 27.12.2019) доходот од капитал, капиталните добивки, и друг доход за 2020, 2021 и 2022 година ќе се врши по стапка од 10%

Основа на данокот на доход од капитал, односно дивиденди и друг доход остварен со учество во добивката кај правните лица, претставува износот на бруто дивидендите, односно доходот од учеството во добивката, распределени на обврзникот.

Податоци за оданочување за приходи од капитални добивки:

Согласно член 58 од погорецитираниот закон за данок од личен доход, под капитална добивка се подразбира разликата помеѓу продажната и набавната цена при продажба или размена на недвижен имот, хартии од вредност, удели издадени од инвестициски фонд, учество во капиталот, друг подвижен и нематеријален имот

Обврзник на данокот на доход од капитални добивки е физичко лице кое остварува добивка согласно претходниот став.

Основа на данокот на доход од капитални добивки претставува разликата помеѓу продажната цена на недвижен имот, хартии од вредност, удели издадени од инвестициски фонд, учество во капиталот, друг подвижен и нематеријален имот и нивната куповна (набавна) цена.

17.3. Податоци за сопственичките хартиите од вредност/ Të dhëna për letrat me vlerë pronësore

(Податоците од оваа точка се даваат во случај кога предмет на понудата се сопственички хартии од вредност) (Të dhëna nga kjo pikë jepen në rast kur lëndë e ofertës janë letra me vlerë pronësore)

- 17.3.1. Опис на видот, родот и класата на хартии од вредност кои се издаваат, вклучувајќи и ИСИН број за хартијата од вредност, доколку такое постои;/ Përshkrim i llojit, gjinisë dhe klasës së letrave me vlerë që emetohen, përfshirë edhe numrin ISIN për letrën me vlerë, nëse si i tillë ekziston;

Обични сопствени акции

ИСИН број: MKINBA101012

- 17.3.2. Опис на правата кои произлегуваат од хартиите од вредност, било какви ограничувања на правата и начинот на кој се остваруваат тие права;/ Përshkrim i të drejtave që rrjedhin nga letrat me vlerë, çfarëdo kufizime të të drejtave dhe mënyra në të cilën realizohen ato të drejta;

право на дивиденда; / e drejta në dividendë;

б. Право на глас;/ E drejta në votë (една акција дава еден глас);



Handwritten signature or initials in blue ink.

в. Право на учество во стечајната односно ликвидационата маса на издавачот; / Е drejta në pjesëmarrje në masën falimentuese, respektivisht likuiduese të emetuesit;

г. Право на откуп од страна на друштвото (податок дали друштвото со статутот е овластено да издава акции во кои е содржано правото на друштвото во определен рок да ги откупува така издадените акции; условите под кои е полноважен откупот; податок дали при конкретната понуда акциите се издаваат со право на откуп од страна на издавачот) / Е drejta e blerjes nga ana e shoqërisë (e dhënë nëse shoqëria me statutin është e autorizuar të emetojë aksione në të cilat është e përmbajtur e drejta e shoqërisë në afat të caktuar të blejë aksione ashtu të emetuara; kushtet nën të cilat blerja është fuqiptotë; e dhënë nëse gjatë ofertës konkrete aksionet emetohen me të drejtë të blerjes nga ana e emetuesit)

д. Моожност за конверзија и условите и процедурите на конверзија./ Mundësi për konvertim dhe kushtet dhe procedurat e konvertimit.

е. други права определени во статутот и во одлуката за издавање на хартиите од вредност, во согласност со закон. / Тë drejta të tjera të caktuara në statutin dhe në vendimin për emetim të letrave me vlerë, në përputhje me ligj.

Акциите се обични, сопствени акции, кои на сопствениците им даваат:

- 1) право на глас во собрание на друштвото;
- 2) право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- 3) право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Акционерите одговараат неограничено и солидарно за обврските на Банката во случаите, ако:

- ја злоупотребаат Банката како правно лице за да постигнат цели што за нив како поединци, се забранети;
- ја злоупотребаат Банката како правно лице за да им нанесат штета на своите доверителите;
- спротивно на закон, располагаат располагаале со имотот на Банката како со свој сопствен имот ;или
- спротивно на закон јавно ги објавуваат или презентираат податоците до кои дошле остварувајќи го правото на информирање.

Акционерот на Банката одговара за обврските од работењето на Банката до висина на средствата вложени како почетеен капитал.

Акциите се стекнати во постапката за присоединување на Охридска Банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје и согласно Закон за банки истите треба да бидат оттуѓени во рок од една година по стекнувањето.

Акциите зафаќаат 0,095% од основната главнина на Банката.

17.3.3. Преносливост на хартиите од вредност./ Transferueshmëria e letrave me vlerë;

Обичните акции се преносливи.

17.3.4. Податок за постоењето на обврска за давање на понуда за преземање (јавна понуда за откуп);/ E dhënë për ekzistimin e detyrimit për dhënie të ofertës për marrje (ofertë publike për blerje);

До објавување на Проспектот не постои правно или физичко лице кое би ги исполнило условите за давање на понуда за преземање по успешно завршување на јавната понуда.

17.3.5. Податок за постоење на понуди за преземање (јавни понуди за откуп) на хартиите од вредност на издавачот во текот на претходната финансиска година и во текот на тековната финансиска година, заедно со податокот за цената или условите за замена на хартиите од вредност - предмет на понудата за преземање, и исходот на понудата за преземање./ E dhënë për ekzistimin e ofertave për marrje (oferta publike për blerje) të letrave me vlerë të emetuesit gjatë vitit paraprak financiar dhe gjatë vitit rrjedhor financiar, së bashku me të dhënë për çmimin ose kushtet për zëvendësim të letrave me vlerë – lëndë e ofertës për marrje, dhe rezultatit e ofertës për marrje.

Во текот на претходната и тековната финансиска година , не е дадена понуда за преземање.



- 17.3.6. Разводнување (Износот и процентот на разводнување на заработувачката по акција како резултат на понудата)/ Hollimi (shuma dhe përqindja e hollimit të fitimit për aksion si rezultat i ofertës)

Јавната понуда се однесува за продажба (оттуѓување) на сопствени акции, па така не се очекува да има ефект врз заработувачката по акција.

17.4. **Податоци за должничките хартиите од вредност/ Тë dhëna për letrat me vlerë të borxhit**

(Податоците од оваа точка се даваат во случај кога предмет на понудата се должнички хартии од вредност)/

(Тë dhënat nga kjo pikë jepen në rast kur lëndë e ofertës janë letra me vlerë të borxhit)

Должнички хартии од вредност не се предмет на понуда.

18. **РОКОВИ И УСЛОВИ НА ПОНУДАТА/АФАТЕТ ДНЕ КУШТЕТ Е ОФЕРТËС**

18.1. **Цена на хартиите од вредност/ Çmimi i letrave me vlerë**

- 18.1.1. Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор;/ Çmimi me të cilin letrat me vlerë do të ofrohen, si dhe mënyra e përcaktimit të çmimit në përputhje me rregullat e një burse të autorizuar, përmes së cilës do të bëhet regjistrimi i letrave me vlerë publikisht të ofruara, me të cilën emetusi për këtë ka përmbyllur marrëveshje;

Продажната цена на акциите утврдена во Одлуката за продажба (оттуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда) е фиксна и изнесува 2.938 МКД за една акција.

Продажната цена на акциите од оваа понуда е утврдена согласно Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје, односно ја претставува просечната пазарна цена на акциите на Шпаркасе банка АД Скопје постигната на Берзата во последните 12 месеци пред донесување на одлуката за продажба на сопствени акции. Согласно Правилата за тргување, просечната цена за одредена хартија од вредност за период се пресметува како проста аритметичка средина на официјалните дневни просечни цени од деновите во кои имало тргување со хартијата од вредност во рамките на периодот.

Продажбата (оттуѓувањето) на сопствените акции по пат на јавна понуда ќе се реализира преку Македонската Берза, во согласност со моделот при кој се дава приоритет на налози со помала количина и порано време на внес на налог, во рамки на моделот по фиксна цена, согласно одредбите на Правилата за тргување на Македонска берза.

При давање приоритет на налози со помала количина и порано време на внес на налог БЕСТ системот ги подредува внесените куповни налози од страна на членките на Берзата на тој начин што приоритет добива налогот кој има помала количина, а при еднаква количина приоритет добива налогот со порано време на внесување.

- 18.1.2. Податок за трошоците односно провизиите кои паѓаат на товар на запишувачот односно купувачот./ E dhënë për kostot, respektivisht komisionet që bijnë në barrë të regjistruerit, respektivisht blerësit.

Трошоци за провизии од платен промет, брокерски провизии.

На товар на купувачот паѓаат трошоци за провизија, брокерски провизии, платен промет, трансакциски трошоци.

- 18.2. **Услови, рокови и потребни дејствија за запишување и уплата на хартии од вредност предмет на понудата,** утврдени согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот;/ **Kushtet, afatet dhe veprimet e nevojshme për regjistrim dhe pagesë të letrave me vlerë lëndë e ofertës,** të përcaktuara në përputhje me rregullat e një burse të autorizuar, përmes së cilës do të bëhet regjistrimi i letrave me vlerë publikisht të ofruara, me të cilën emetuesi për këtë ka përmbyllur marrëveshje dhe rregullat e një depozitari të autorizuar ku janë të regjistruara letrat me vlerë të emetuesit;

- 18.2.1. Вкупна вредност на понудата;/ Vlera totale e ofertës;

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.670,00 денари, додека вкупната номинална вредност на акциите што се предмет на продажба изнесува 4.239.960,00 денари.



fy

Продажната цена на акциите утврдена согласно Правилата за тргување и наведена во Одлуката за продажба (оттуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда) е фиксна и изнесува 2.938 МКД за една акција, вкупната продажна вредност на јавната понуда изнесува 4,655.544 МКД.

18.2.2. Временскиот период во кој понудата ќе биде отворена (датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година)) и опис на постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност;/ *Periudha kohore në të cilën oferta do të jetë e hapur: (data e fillimit të afatit për regjistrim (dita, muaji, viti); data e përfundimit të afatit për regjistrim (dita, muaji, viti); data e fillimit të afatit për pagesë (dita, muaji, viti); data e përfundimit të afatit për pagesë (dita, muaji, viti)) dhe përshkrim i procedurës së regjistrimit dhe pagesës së letrave me vlerë;*

Временскиот период во кој понудата ќе биде отворена: датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година);/ *Periudha kohore në të cilën oferta do të jetë e hapur: data e fillimit të afatit për regjistrim (dita, muaji, viti); data e përfundimit të afatit për regjistrim (dita, muaji, viti); data e fillimit të afatit për bërje të pagesës (dita, muaji, viti); data e përfundimit të afatit për bërje të pagesës (dita, muaji, viti);*

Рокот за започнување на јавната понуда е најдоцна 30 календарски дена од денот на приемот на одобренieto за продажба сопствени акции по пат на јавна понуда од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Банката ќе ја објави Поканата за запишување и уплата на акциите во дневниот весник

Нова Македонија _____ на ден 14.06. _____ 2022 година.

Истовремено, Банката ќе ги објави Поканата и Проспектот за запишување и уплата на акциите по пат на јавна понуда и на интернет страницата на Македонска берза АД Скопје, а истите ќе бидат достапни и во просториите на Шпаркасе банка АД Скопје и на сите места каде се врши запишувањето на хартиите од вредност.

Датумот на започнување на рокот за запишување и уплата на акциите е 14 календарски дена по објавата на Поканата за запишување и уплата на акциите односно на ден 28.06 _____ 2022 година.

Датумот на завршување на рокот за запишување и уплата на акциите е 3 (три) календарски дена од денот на започнувањето на запишувањето и уплатата односно продажбата на сопствените акции, односно на ден 30.06 _____ 2022 година.

Јавната понуда на сопствените акции ќе се смета за успешно завршена ако во дадениот рок најмалку 60% од понудените акции во Проспектот се запишани и уплатени.

Доколку пред истекот на рокот се продадат и уплатат 100% од понудените акции; банката ќе ја прекине постапката и преку соопштение за успешно реализирана јавна понуда ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста.

Доколку јавната понуда не се реализира со процент на успешност од најмалку 60%, истата се смета за неуспешна и сите претходно реализирани продажби на акции се поништуваат, а сите примени уплати за акциите се враќаат на инвеститорите заедно со депозитна камата согласно Законот за хартии од вредност.

За целите на јавната понуда е отворена посебна наменска сметка на која ќе се чуваат уплатените акции.

Сметка бр. 250-0101023801-67, Шпаркасе Банка АД Скопје

Купувањето на акциите ќе се врши преку Македонска Берза АД Скопје со која што за оваа постапка Шпаркасе Банка има потпишано договор број 44335/1 од 26.05.2022 година.

Во продолжение се дадени податоци за овластени правни лица членки на Македонска Берза на хартии од вредност и Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје преку кои заинтересираните лица ќе можат да купат акции се:



Handwritten signature in blue ink.

Членка	Адреса	Локација	Телефон	КОНТАКТ
Еурохаус АД Скопје	бул. Св. Климент Охридски бр.52-а, влез 1, кат 2, број 5 (зградата Аркадија)	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3217095; +389(2)3217107; +389(2)3217036; +389(2)3217093 +389(2)3217078	info@eurohaus.com.mk
Илирика Инвестментс АД Скопје	булевар Св. Климент Охридски бр.45 кат 1 локал 8	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3296853 +389(2)3296856 +389(2)3213785	info@ilirika.com.mk
Инвестброкер АД Скопје	ул. Истарска бр.33	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3110290; +389(2)3110280; +389(2)3103293 +389 2 3103-291	investbroker@investbroker.com.mk
Иново Брокер АД Скопје	Бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1-4	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3120941 +389(2)3110950	brokeri@innovobroker.com.mk
Комерцијална банка АД Скопје	Орце Николов бр.3	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3247440; +389(2)3247431; +389(2)3168321; +389(2)3247432; +389(2)3168328 +389(2)3111037; +389(2)3213225	contact@kb.com.mk investor_relations@kb.com.mk
НЛБ Банка АД Скопје	бул.Мајка Тереза бр.1	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)5100354; +389(2)5100352; +389(2)5100357; +389(2)5100387; +389(2)5100351 +389(2)3296219	broker@nlb.mk
Стопанска банка АД Скопје	бул.11 Октомври бр.7	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3295405; +389(2)3295406; +389(2)3295407 +389(2)3295551	broker@stb.com.mk
ТТК банка АД Скопје	ул. Народен Фронт б.19а, Скопје	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3247000; локал495, 496, 497 +389(2)3247099	ttkbroker@ttk.com.mk
Фершпед брокер АД Скопје	ул. Македонија бр.11А	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3219333; +389(2)3219310; +389(2)3219470; +389(2)3219472; +389(2)3219479 +389(2)3219477	broker@fersped.com.mk



84

Шпаркасе Банка АД Скопје	Орце Николов бр.54	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3200785; +389(2)3200592; +389(2)3200586; +389(2)3200515;	MLBrokerSPsMAK@sparkasse.mk
--------------------------	--------------------	-------------------------------------	--	--

Извор: [Листа на членки \(mse.mk\)](https://www.mse.mk) <https://www.mse.mk/>

Шпаркасе Банка АД Скопје во постапката за продажба на сопствени акции се застапува самата по основ на Одлука бр. 44253/1-3 од 26.05.2022 година

При запишувањето секој купувач треба да пополни уписница која се дава истовремено со давање на налог за купување на хартии од вредност од јавната понуда кај овластен учесник од пазарот на хартии од вредност – членка на овластената Берза и овластениот Депозитар и истата има правна важност од моментот на реализација на налогот за купување. За време на запишувањето сите уплати од купувачите за понудените хартии од вредност ќе се чуваат на посебна за таа цел отворена банкарска сметка која нема да биде користена од страна на издавачот се додека јавната понуда не биде успешно завршена.

Акциите се уплаќаат во пари. Плаќањето се врши наеднаш во денари.

Средствата за купување се уплаќаат на овластените членки на Берзата и потоа уплатените средства, членките на дневна основа ги пренесуваат на посебната сметка на Шпаркасе Банка АД Скопје на која што се чуваат сите уплати се до завршување на јавната понуда.

По завршување на јавната понуда, Шпаркасе Банка АД Скопје доставува известување до Комисијата за хартии од вредност и до ЦДХЦ за запишани и уплатени хартии од вредност од јавната понуда.

Во рок од 2 дена од доставеното известување за запишани и уплатени хартии од вредност, Централниот депозитар врши порамнување.

18.2.3. Процентот на успешност односно процентот на запишување и уплата на хартии од вредност за да јавната понуда се смета за успешна;/ Përqindja e suksesshmërisë, respektivisht përqindja e regjistrimit dhe pagesës së letrave me vlerë ashtu që oferta publike të konsiderohet e suksesshme;

Јавната понуда ќе се смета за успешно завршена ако во рокот, најмалку 60 % од понудените сопствени акции се продадени.

18.2.4. Услови за затворање на јавната понуда;/ Kushtet për mbylljen e ofertës publike;

Јавната понуда ќе се смета за успешно завршена ако во рокот од 3 календарски дена од денот на започнувањето на продажбата (оттуѓувањето) најмалку 60 % од понудените сопствени акции во проспектот се продадени.

Доколку пред истекот на рокот се продадат и уплатат 100 % од понудените сопствени акции, Банката ќе ја прекине постапката и преку соопштение за успешно реализирана јавна понуда ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста.

18.2.5. Опис на условите под кои јавната понуда може да се прогласи за неуспешна и начинот на кој ќе им бидат вратени средствата на инвеститорите;/ Përshkrim i kushteve nën të cilat oferta publike mund të shpallet e mosuksesshme dhe mënyra në të cilken do t'u kthehen asetet investitorëve;

Доколку јавната понуда не се реализира согласно процентот од најмалку 60%, истата се смета за неуспешна а сите претходно реализирани продажби на акции се поништуваат и сите примени уплати за акциите, се враќаат на купувачите зголемени за депозитна камата согласно Законот за хартии од вредност, во рок од (7) седум календарски дена.

18.2.6. Постапка за распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените;/ Procedura për shpërndarje të letrave me vlerë në rast se janë të regjistruara dhe/ose të paguara më tepër letra me vlerë nga ato të ofruara;

Продажбата (оттуѓувањето) на сопствените акции по пат на јавна понуда ќе се реализира во согласност со моделот на фиксна цена при кој се дава приоритет на налози со помала количина и порано време на внес на налог, во рамки на моделот по фиксна цена, согласно одредбите на



Правилата за тргување на Македонска берза. На овој начин не постои можност да се продадат повеќе од понудените сопствени акции.

- 18.2.7. Доколку во актот за издавање на хартиите од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продават во лотови се наведуваат податоците за најмалиот и/или најголемиот износ кој е може да се запише и уплати;/ Nëse në aktin për emetim të letrave me vlerë është paraparë që letrat me vlerë të shiten në lots, cekën të dhënat për shumën më të vogël dhe/ose më të madhe që mund të regjistrohet dhe paguhet;

Не е предвидено запишување и уплата во лотови.

- 18.2.8. Начин на плаќање на хартиите од вредност;/ Mënyra e pagesës së letrave me vlerë;

Акциите се купуваат во пари, во целост. Плаќањето се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива, правила на тргување на Македонска Берза и Правила за работа на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

- 18.2.9. Начин и време на настанување на правата од хартиите од вредност;/ Mënyra dhe koha e ngjarjes së të drejtave nga letrat me vlerë;

Правата настануваат по порамнувањето преку Централен депозитар за хартии од вредност т.е по запишувањето на настанатата промена на сопственоста на сметките на запишувачите во ЦДХВ.

- 18.2.10. Начин и време на известување за исходот на јавната понуда;/ Mënyra dhe koha e raportimit për rezultatin e ofertës publike;

Во случај на постигнат процент на успешност, известувањето ќе биде доставено согласно Правилник за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од вредност и на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност, во рок од 15 календарски дена од денот на завршување на јавната понуда.

- 18.2.11. Доколку, согласно одлуката за издавање на акциите понудата е поделена во транши односно е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори, проспектот ги содржи и следните податоци:/ Nëse, në përputhje me vendimin për emetim të aksioneve, oferta është e ndarë në këste, respektivisht është e segmentuar në pjesë, të rezervuara për grupe të caktuara të investitorëve, prospekti i përmban edhe të dhënat në vijim:

Понудата не е поделена во транши, односно не е сегментирана во делови резервирани за одделни групи инвеститори.

- 18.2.11.1. Поделба на понудата на делови кои опфаќаат определен број на акции вклучувајќи делови наменети за институционални инвеститори, делови наменети за мали инвеститори и други делови на кои е поделена понудата;/ Ndarja e ofertës në pjesë të cilat përfshijnë një numër të caktuar të aksioneve, përfshirë pjesë të dedikuara për investitorë institucionalë, pjesë të dedikuara për investitorë të vegjël dhe pjesë të tjera në të cilat është ndarë oferta;

Понудата не е поделена во транши, односно не е сегментирана во делови резервирани за одделни групи инвеститори.


- 18.2.11.2. Начинот на распределба во рамките на деловите од понудата во случај доколку има повеќе запишани и платени хартии од вредност;/ Mënyra e shpërndarjes në kuadër të pjesëve të ofertës në rast nëse ka më shumë letra me vlerë të regjistruara dhe të paguara;

Јавната понуда не е поделена во транши.

- 18.2.11.3. Временски редослед на реализирање и времетраење на траншите односно деловите резервирани за одделни групи на инвеститори во рамките на рокот за реализација на јавната понуда./ Renditja kohore e realizimit dhe kohëzgjatja e kësteve, respektivisht pjesëve të rezervuara për grupe të caktuara të investitorëve në kuadër të afatit për realizim të ofertës publike.

Јавната понуда не е поделена во транши.

- 18.2.12. Во рамките на сознанијата на издавачот, податок дали доминантните акционери кај издавачот или членовите на управниот и надзорниот одбор односно одборот на директори, или на другите органи на издавачот имаат намера да запишат од понудените хартии од вредност или некое друго лице има намера да запише повеќе од 5% од јавната понуда./ Në kuadër të njohurive të



Handwritten signature or initials in blue ink.

emetuesit, e dhënë nëse aksionarët dominues tek emetuesi ose anëtarët e bordit drejtues dhe mbikëqyrës, respektivisht bordit të drejtorëve, ose organeve të tjera të emetuesit kanë për qëllim të regjistrojnë nga letrat me vlerë të ofruara ose ndonjë tjetër person ka për qëllim të regjistrojë më shumë se 5% të ofertës publike.

Во моментот на поднесување на Барање за одобрение на јавната понуда од Комисија за хартии од вредност и овој Проспект, Банката има сознание дека доминантниот акционер има намера да запише повеќе од 5% од јавната понуда.

- 18.2.13. Процес на известување на лицата кои запишале и уплатиле хартии од вредност за износот кој им следува./ Procesi i raportimit të personave që kanë regjistruar dhe paguar letra me vlerë për shumën e cila u takon.

Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност преку кој се врши купувањето на хартии од вредност, на лицата кои купиле хартии од вредност треба да им достави извештај за склучување на трансакцијата во рок од два дена по денот на склучувањето. Извештајот се доставува до клиентот.

18.3. Пласман на хартиите од вредност/ Plasimi i letrave me vlerë

- 18.3.1. Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица – членки на овластената берза и овластениот депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност./ Të dhëna (emërtimi, selia, adresa dhe numri i telefonit) për bursë të autorizuar, përmes së cilës do të kryhet regjistrimi i letrave me vlerë publikisht të ofruara, me të cilën emetuesi për këtë ka përmbyllur marrëveshje dhe për personat e autorizuar juridik – anëtarë të bursës së autorizuar dhe depozitarit të autorizuar dhe koha në të cilën palët e interesuara do të mund të regjistrojnë dhe blejnë letra me vlerë;

Запишувањето на хартиите од вредност ќе се врши преку

Македонска Берза АД Скопје

Адреса Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

Телефон 023122055

Согласно договор потпишан помеѓу Шпаркасе Банка АД Скопје и Македонска Берза АД Скопје, бр 44335/1 од 26.05.2022 година

Овластени членки на Берзата преку кои може да се купуваат акции се:

Членка	Адреса	Локација	Телефон	контакт
Еурохаус АД Скопје	бул. Св. Климент Охридски бр.52-а, влез 1, кат 2, број 5 (зградата Аркадија)	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3217095; +389(2)3217107; +389(2)3217036; +389(2)3217093 +389(2)3217078	info@eurohaus.com.mk
Илирика Инвестментс АД Скопје	булевар Са. Климент Охридски бр.45 кат 1 локал 8	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3296853 +389(2)3296856 +389(2)3213785	info@ilirika.com.mk
Инвестброкер АД Скопје	ул. Истарска бр.33	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3110290; +389(2)3110280; +389(2)3103293 +389 2 3103-291	investbroker@investbroker.com.mk



89

Иново Брокер АД Скопје	Бул. Теодосиј Гологанов бр. 60/1-4	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3120941 +389(2)3110950	brokeri@innovobroker.com.mk
Комерцијална Банка АД Скопје	Орце Николов бр. 3	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3247440; +389(2)3247431; +389(2)3168321; +389(2)3247432; +389(2)3168328 +389(2)3111037; +389(2)3213225	contact@kb.com.mk investor_relations@kb.com.mk
НЛБ Банка АД Скопје	бул. Мајка Тереза бр. 1	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)5100354; +389(2)5100352; +389(2)5100357; +389(2)5100387; +389(2)5100351 +389(2)3296219	broker@nlb.mk
Стопанска банка АД Скопје	бул. 11 Октомври бр. 7	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3295405; +389(2)3295406; +389(2)3295407 +389(2)3295551	broker@stb.com.mk
ТТК банка АД Скопје	ул. Народен фронт б. 19а, Скопје	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3247000, локал 495, 496, 497 +389(2)3247099	ttkbroker@ttk.com.mk
Фершпед брокер АД Скопје	ул. Македонија бр. 11А	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3219333; +389(2)3219310; +389(2)3219470; +389(2)3219472; +389(2)3219479 +389(2)3219477	broker@fersped.com.mk
Шпаркасе Банка АД Скопје	Орце Николов бр. 54	Скопје Република Северна Македонија	+389(2)3200785; +389(2)3200592; +389(2)3200586; +389(2)3200515;	MLBrokerSPsMAK@sparkasse.mk

Овластен депозитар: Централен депозитар на хартии од вредност
Адреса: Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 Скопје

Шпаркасе Банка АД Скопје како овластена членка, самата се застапува во постапката за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.

- 18.3.2. Податок дали издавачот склучил договор со овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност за вршење трансакции и активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност или без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност. Доколку обврската за задолжителен откуп не се однесува на целата емисија да се даде изјава за делот од емисијата кој не е покриен./ E dhënë nëse emetuesi ka përmbyllur marrëveshje me personin e autorizuar juridik për kryerje të shërbimeve me letra me vlerë për kryerje të transaksioneve dhe aktiviteteve për llogari të emetuesit, të nevojshme për ofertë të suksesshme publike të letrave me vlerë dhe me blerje të obligueshme të letrave me vlerë që nuk



BC

janë shitur ose pa blerje të obligueshme të letrave me vlerë që nuk janë shitur. Nëse detyrimi për blerje të detyrueshme nuk i referohet emetimit të plotë, të jepet deklarata për pjesën e emetimit që nuk është e mbuluar.

Шпаркасе Банка АД Скопје не склучила договор со овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност за вршење трансакции и активности за сметка на издавачот потребни за успешna јавна понуда на хартии од вредност со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност или без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност.

19. ПРИЕМ НА КОТАЦИЈА/ PRANIMI NË LISTIM

Податок за тоа дали и кога издавачот ќе побара прием на котација на хартиите од вредност на овластена берза./ E dhënë për atë nëse dhe kur emetuesi do të kërkojë pranim në listim të letrave me vlerë në bursë të autorizuar.

Нема да биде побарана котација.

20. ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНТОТ/ ТË DHËNA PËR GARANTUESIN

Проспектот нема гарант. Проспектот се однесува на продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.

21. ДОКУМЕНТИ НА РАСПОЛАГАЊЕ/ DOKUMENTE NË DISPOZICION

21.1. Проспектот треба да содржи Изјава дека за време на неговата важност следните документи односно копии од истите ќе бидат на увид./ Prospekti duhet të përmbajë Deklaratë se gjatë vlefshmërisë së tij, dokumentet, respektivisht kopjet në vijim nga të njëjtat do të jenë në pikëqasje:

- a) Статутот на издавачот./ Statuti i emetuesit;
- b) сите извештаи и други документи, ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за последните три години, делови од кои се опфатени во проспектот или проспектот повикува на нив./ të gjitha raportet dhe dokumentet e tjera, raporte të reviduara financiare me mendim të një revizori të pavarur për tre vitet e fundit, vlerësime dhe raporte të përgatitura nga ana e një eksperti në kërkesë të emetuesit, pjesë nga të cilat janë të përfshira në prospektin ose prospekti konvokohet në ato
- v) консолидирани ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за последните три години./ raporte të konsoliduara të reviduara financiare me mendim të një revizori të pavarur për tre vitet e fundit

Изјавуваме дека во текот на на важноста на овој Проспект, достапни за увид ќе бидат :

Прилог 1: Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2019 година

Прилог 2: Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2020 година

Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2021 година

Прилог 4 Квартални биланси на успех и состојба заклучно со 31.03.2022 година.

Прилог 5 Статут на Шпаркасе Банка АД Скопје.

21.2. Податок за местото каде може да се изврши увид во документите./ E dhënë për vendin ku mund të zbatohet pikëqasje në dokumentet

Увид во документацијата може да се изврши во просториите на Шпаркасе Банка АД Скопје

Адреса: Орце николов бр. 54, 1000 Скопје

Секој работен ден од 08:00-16:00 часот

Увид во документацијата заинтересираните лица можат да извршат и кај сите овластени членки на Берзата наведени во точка 18.2.2 и 18.3.1 на овој Проспект.



Георг Бухер	Претседател на Надзорен Одбор	
Валбурга Зајдл	Заменик Претседател на Надзорен Одбор	
Ханс Лудвиг Диксер	Член на Надзорен Одбор	
Славиша Којиќ	Член на Надзорен Одбор	
Кристијан Поленак	Независен член на Надзорен Одбор	
Горан Петревски	Независен член на Надзорен Одбор	
Санел Кустурица	Претседател на Управен Одбор	
Нина Неданоска	Заменик Претседател на Управен Одбор	
Алвин Аличевиќ	Член на Управен Одбор	

